

Shark®

Бежична рачна правосмукалка

IW3612 серија

УПАТСТВО ЗА
КОРИСТЕЊЕ



БЛАГОДАРАМ

за купување на Shark Бежична рачна правосмукалка.



СОВЕТ: Можете да ги најдете моделот и сервиските броеви на QR Кодната етикета се наоѓа на задната страна на вашата единица.



СОВЕТ: Можете да го најдете кодот за датум на еден од краците на приклучокот на кабелот за напојување.

ТЕХНОЛОГИЈА ПРОТИВ МИРИС ОПАСНОСТ

Ако е во директен контакт со содржината на кертриџот: Може да предизвика алергиска реакција на кожата. Носете заштитни ракавици ако директно дојдете во контакт со кертриџот. Темелно ја измијте кожата по ракувањето. Штетно ако проголтана. Избегнувајте вдишување на магла или пареа, намерна злоупотреба и директно вдишување на содржина може да биде опасно. Избегнување на ослободување на животната средина. Многу токсичен за водниот свет со долготрајни ефекти, осигурете дека кертриџот е правилно исфрлен како општ отпад.

2-(4-трет-бутилбензил) пропионалдехид може да ја оштети плодноста и се сомнева дека го оштетува нероденото дете. Не се занимавајте со сите безбедносни мерки се додека не се извршат сите мерки на

претпазливост

Прочитајте и разбравте. Користете лична заштитна опрема, како заштитни ракавици, ако е потребно.

Имајте на ум дека производите купени директно од Shark се автоматски регистрирани.

Придобивки од регистрирање на вашиот производ и создавање на бројка:

- Добијте полесна и побрза поддршка на производот и пристап до гаранциски информации
- Пристап до инструкции за решавање на проблеми и грижа за производот
- Бидете меѓу првите кои ќе дознаат за ексклузивни промоции на производи

ЗАПИШИ ЈА ОВАА ИНФОРМАЦИЈА

Број на моделот:

Сериски број:

Датум Код:

Датум на купување (зачувај потврда):

Продавница на купување:

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напон: 18V

Моторни вати на

каросеријата: 240W

млазница вати: 60W

МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАЧУВАЈТЕ ЗА ИДНА РЕФЕРЕНЦА.

Овој упатство е дизајниран да ви помогне да добиете целосно разбирање на вашиот нов акумулаторски вакуум за откривање на ајкула .



Оваа ознака укажува на тоа дека овој производ не треба да се фрла со други отпадоци од домаќинството. За да се спречи можна штета врз животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано исфрлање на отпадот, да се рециклира одговорно за да се промовира одржлива повторна употреба на материјалните извори. За да го вратите користениот уред, молиме користите системи за враќање и собирање или контактирајте трговец каде што е купен овој производ. Тие можат да го земат овој производ за рециклирање безбедно по животната средина.

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ

САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА • МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ ГИ СИТЕ ИНСТРУКЦИИ
ПРЕД УПОТРЕБА НА ОВОЈ ВАКУУМ.

За да се намали ризикот од шок и ненамерно работење, исклучете го напојувањето и ја извадете батеријата пред сервисирање.

Забелешка: Ако имате деликатни или волнени теписи, молиме пробајте вакуум прво на скриено место за да се осигурате дека ролните четки не ги оштетуваат или отстрануваат влакната на тепихот.



▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

**НАМАЛУВАЊЕ НА РИЗИКОТ ОД ПОЖАР, СТРУЕН УДАР, ПОВРЕДИ,
ИЛИ ОШТЕТУВАЊЕ НА ИМОТ:**

- 1 Овој вакуум се состои од моторизирана млазница, стапче и рачен вакуум. Овие компоненти содржат електрични врски, електрични жици и подвижни делови кои потенцијално претставуваат ризик за корисникот.
 - 2 Пред секоја употреба, внимателно ги прегледајте сите делови за било каква штета. Ако некој дел е оштетен, прекинете со употреба.
 - 3 Користете само идентични резервни делови.
 - 4 Овој вакуум не содржи употребливи делови.
 - 5 Користете само како што е опишано во овој прирачник. **НЕ** го користете вакуумот за други цели освен оние опишани во овој прирачник.
 - 6 Со исклучок на филтрите и чашата за прашина, **НЕ** изложувајте делови од вакуумот на вода или други течности.
 - 7 **НЕ** дозволувајте уредот да се користи од деца. Чувајте го уредот и кабелот надвор од дофат на деца. Не дозволувајте да се користи како играчка. Строг надзор е потребен кога се користи во близина на деца.
- ОПШТА УПОТРЕБА**
- 8 Овој апарат може да се користи од лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење надзор или инструкции во врска со употребата на апаратот на безбеден начин и разбирање на опасностите кои се вклучени. Чистењето и одржувањето на корисникот не треба да го прават децата.
 - 9 Секогаш го исклучувајте вакуумот пред да ги поврзете или исклучите цревата, моторизирани млазници, полначите, батериите или други електрични или механички делови.
 - 10 **НЕ** се ракувајте со приклучок или вакуум со влажни раце.
 - 11 **НЕ** користете без чаша за прашина, филтри и четка.
 - 12 Користете само филтри и додатоци од брендот Shark.

Штетата предизвикана од филтри и додатоци кои не се на Shark може да не бидат покриени со гаранцијата.

- 13 **НЕ** ставајте никакви предмети во отворите за млазници или додатоци. **НЕ** користете со блокиран отвор; чувајте без прашина, влакна и сè што може да го намали протокот на воздух.
- 14 **НЕ** користете ако млазницата или додатокот е ограничен. Ако воздушните патеки или моторизираната подна млазница се блокираат, исклучете го вакуумот. Отстранете ги сите пречки пред да го вклучите уредот повторно.
- 15 Држете млазница и сите вакуумски отвори подалеку од косата, лицето, прстите, непокриените нозе или широка облека.
- 16 **НЕ** користете ако вакуумот не работи како што треба, или е исфрлен, оштетен, оставен надвор или фрлен во вода.
- 17 Внимавајте при чистење на скалите.
- 18 **НЕ** оставајте вакуум без надзор додека е вклучен.
- 19 Кога е вклучен, нека вакуумот се движи по површината на тепихот во секое време за да се избегне оштетување на влакната на тепихот.
- 20 Ако имате деликатни или волнени теписи, молиме пробајте вакуум прво на скриено место за да се осигурате дека ролните четки не ги оштетуваат или отпочаат влакната на тепихот.
- 21 **НЕ** користете за земање:
 - А) Течности
 - Б) Големи објекти
 - В) Тврди или остри предмети (стакло, шајки, завртки или монети)
 - Г) Големи количини на прашина (вклучувајќи гипсокартон, пепел од камин или жар). **НЕ** се користи како додаток за електрични алати за собирање на прашина
 - Д) Пушење или палење предмети (топол јаглен, догорчиња од цигари или кибритчиња)
 - Е) Запаливи или запаливи материјали (течност за запалки, бензин или керозин)
 - Ж) Токсични материјали (хлорен белил, амонијак или чистач на канализација)

- 22 HE** се користи во следниве области:
- A)** Влажни или влажни површини
 - B)** Надворешни површини
 - B)** Простори кои се затворени и можат да содржат експлозивни или токсични гасови или пари (запаливи течности, бензин, керозин, боја, разредувачи за боја, суспстанции за заштита од молци или запалива прашина)
- 23** Исклучете го вакуумот пред приклучување или исклучување на полначот.
- 24** Исклучете вакуум пред било какво прилагодување, чистење, одржување или решавање на проблеми.
- 25** За време на чистење или рутинско одржување, **HE** сечете ништо друго освен коса, влакна или конци завиткани околу
- ролната на четката.
- 26** Дозволете сите филтри целосно да се исушат на воздух пред да се заменат во вакуум за да се спречи течноста да се влече во електричните делови.
- 27 HE** менувајте и не се обидувајте да го поправите вакуум или батеријата сами, освен како што е наведено во овој прирачник.
- HE** користете батерија или вакуум ако е модифициран или оштетен.
- Оштетените или модифицираните батерии може да покажат непредвидливо однесување што резултира со пожар, експлозија или ризик од повреда.
- 28** Исклучете ги сите контроли пред да го исклучите.
- 29** Секогаш го исклучувајте овој уред пред да поврзете или исклучите моторизирана млазница или рачен алат.
- 30** Ако кабелот за напојување е оштетен, тој мора да биде заменет од страна на производителот, неговиот сервисен агент или слично квалификувани лица со цел да се избегне опасност.
- БАТЕРИЈА**
- 31** Батеријата е извор на енергија за вакуумот. Внимателно прочитајте и ги следете сите инструкции за полнење.
- 32** За да се спречи ненамерно стартување, уверете се дека вакуумот е исклучен пред да го подигнете или носите вакуумот. **HE** го носете уредот со прст на прекинувачот за напојување.
- 33** Користете само станица за полнење XDC1W3000LEU, DK18-220080HS-V или YLS0251A-E220080 полначи. Употреба на Неправилен полнач може да резултира со неполнење и/или небезбедни услови.
- 34** Чувајте ја батеријата подалеку од сите метални предмети како кламери за хартија, монети, клучеви, шајки или завртки. Краток спој на терминалите на батеријата го зголемува ризикот од пожар или изгореници.
- 35** Во навредливи услови, течноста може да биде исфрлен од батеријата. Избегнувајте контакт со оваа течност, бидејќи може да предизвика иритација или изгореници. Ако дојде до контакт, исплакнете го вода. Ако течноста дојде до очите, побарајте медицинска помош.
- 36** Исклучете батеријата од уредот пред да правите било какви прилагодувања, менување на додатоци или складирање на уредот. Таквите превентивни мерки за безбедност го намалуваат ризикот од случајно активирање на

- 37** Батеријата не треба да се чува на температури под 3 °C (37.4 °F) или над 40 °C (104 °F) за да се одржи долгорочен живот на батеријата.
- 38 HE** ја полнете батеријата на температури под 5 °C (40 °F) или над 40 °C (104 °F). Неправилно полнење или на температури надвор од одредениот опсег може да ја оштети батеријата и да го зголеми ризикот од пожар.
- 39** Чувајте уредот во затворен простор.
- 40 HE** ја изложувајте батеријата на оган или температури над 130 °C (265 °F) бидејќи може да експлодира.
- 41** Користете апарати само со специјално назначени батерии. Употребата на било кои други батерии може да создаде ризик од повреда
- апаратот .
- 42** За IW3612 серијата се користи само Shark батерија XBTR540DCEU.

МИРИС (САМО IW3612 СЕРИЈАТА)

1. Почитувајте го следното кога комуницирате со кертриџот против мирис:
 1. **HE** се обидувајте да го расклопите кертриџот против мирис.
 2. Избегнувајте директен контакт со мирисната капсула во кертриџот.
 3. **HE** вдишувајте директно од кертриџот против мирис.
 4. Да се чува подалеку од деца и домашни миленици.
 5. Чувајте подалеку од топлина, искри и отворен оган.
 6. **HE** ставајте на директна сончева светлина.
2. **КАРТРИЏ ЗА МИРИС ПРВА ПОМОШ**


Почитувајте го следното кога комуницирате со кертриџот против мирис:

 1. Избегнувајте контакт со материјали и готови површини.
 2. Контакт со очите: Отстранете ги присутните контактни леки. Исплакнете континуирано со вода неколку минути.
 3. Контакт со кожата: Темељно ги измијте рацете по ракувањето. Ако се развие иритација или осип, побарајте лекарска помош.
 4. Вдишување: Преместете го лицето на свеж воздух


ако имаат респираторни симптоми. Ако симптомите продолжуваат, побарајте лекарска помош.
- d) Голтање: **HE** предизвикувајте повраќање. Побарајте медицински совет/помош.

АВТОМАТСКО ПРАЗНО СКЛОПУВАЊЕ (IW3612 SERIES)

- A. Лизгајте **го стапчето** на вратот на **подната млазница** додека не кликне на место.
- Б. Усогласете **го отворот на вакуумската млазница** со врвот на стапчето и го лизгајте се додека не кликне на место.
- В. Уверете се дека докот е свртен исправено. Поместете **го столбот за полнење** во отворот пред докот додека не кликне.



- Г. Ставете го пристаништето на подот во близина на сидот. Приклучете **го кабелот за напојување** во излезот, а потоа го поврзете со портата на задната страна на столбот за полнење.
- Д. Чувајте го додатокот за пукнатини на носачот на пристаништето.
- Е. Погледнете на страниците 56 и 57 за инструкции за инсталација и замена на мирис.
- За правилно работење, уверете се дека сите компоненти се целосно поврзани и кликнати на место.



ЗАБЕЛЕШКА: Откако ќе се инсталира портата за полнење, не може да се отстрани.

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Свртете ја рачката на бројчаникот и го завртете бројчаникот за мирис за да го прилагодите интензитетот на технологијата за неутрализирање на мириси или да го отклучите бројчаникот за пристап до кертриџ.

Вметнување/отстранување: Завртете го бројчаникот за мирис за да ги порамните синьо-зелените стрелки. Отстранете го бројчаникот за да пристапите до кертриџот за мирис за отстранување или замена.

Ниско: Завртете го бројчаникот кон Ниска позиција за да го намалите интензитетот на најниско ниво кога вакуумот е во употреба.

Висока: Завртете го бројчаникот кон Висока позиција за највисоко ниво на интензитет кога вакуумот е во употреба. Оваа позиција е препорачана поставка за оптимални перформанси.

ТЕХНОЛОШКИ СОВЕТИ ПРОТИВ МИРИС (IW3612 SERIES)

Бројчаникот за технологија против мирис мора да биде инсталиран за вакуумот да функционира правилно

- Отстранете кертриџ против мирис од бројчаникот ако не ги сакате придобивките од технологијата против мирис.

Потребно е одржување


- Исчистете ги сите филтри како што е препорачано во Филтри за чистење.
- Испразните чаша за прашина пред да го складирате вакуумот.
- Заменете го кертриџот како што е препорачано во Замена на кертриџ за мирис.
- Посетете sharkclean.eu за да научите повеќе и да купите замена.

Сила на мирисот со текот на времето

- Интензитетот на мирисот на технологијата против мирис може да се намали со текот на времето. Исто така, може воопшто да нема забележлив мирис. Ова е природно и не значи дека технологијата не работи. Следете инструкции за замена за да се обезбеди континуирана работа.


ЗАБЕЛЕШКИ: • Треба да се инсталира бирачот за мирис за правосмукалната да функционира правилно, со или без касетата за мирис.

ЗАМЕНА НА ПАТРОН ЗА МИРИС




1. ОТСТРАНЕТЕ ГО БРОЈНИКОТ ЗА МИРИС ОД АВТОМАТСКИ ПРАЗНЕЧКАТА СТАНИЦА

Свртете ја рачката и го вртете бројчаникот во насока на стрелките на часовникот додека двете стрелки не се израмнат. Повлечете ја рачката за да го извадите бројчаникот од автоматското празнење на пристаништето.



2. ОТСТРАНЕТЕ ГО СТАРИОТ КАРТРИЦ ЗА МИРИС

Завртете го кертриџот спротивно од стрелките на часовникот кукиштето на бројчаникот и го извадете кертриџот за да го извадите.



3. ОТСТРАНУВАЊЕ НА НОВ ПАТРОН ОД КАНТЕРОТ

Извадете го новиот кертриџ против мирис од конзервата. За да го одржите животот на кертриџот, чувајте го во конзерва додека не сте спремни да го инсталирате.



4. ИНСТАЛИРАЈ НОВ ПАТРОН ВО БОРЗНИКОТ

Порамнете жолтата стрелка од страната на кертриџот со жолтата стрелка од страната на капакот на бројчаникот, а потоа го вметнете кертриџот во бројчаникот. Завртете го кертриџот во насока на стрелките на часовникот за да го заклучите на место.



5. ИНСТАЛИРАЊЕ НА БРОЈНИК ВО САМОПРАЗНЕЧКАТА СТАНИЦА

Порамнете ја течната стрелка на капакот на бирачот со стрелката на приклучокот за автоматско празнење, а потоа повторно вметнете го бирачот во приклучокот за автоматско празнење. Вртете го бирачот спротивно од стрелките на часовникот додека не кликне во поставка за интензитет за да се вклучи. Вртете дополнително за да ја промените поставката за интензитет.



6. ОТСТРАНУВАЊЕ НА КОРИСТЕН ПАТРОН

Отстранете стариот кертриџ со фрлање во кантата.

ЗАБЕЛЕШКА: Касетите за мирис треба да се менуваат на секои 6 месеци за оптимални перформанси на технологијата за неутрализирање на мирис.



ЛИТИУМ-ЈОНСКА БАТЕРИЈА

Пред првата употреба, наполнете ја батеријата целосно. Целосното полнење трае околу 6,5 часа.

ВРЕМЕ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЦЕЛОСНО НАПОЛНЕТА БАТЕРИЈА

Со целосно полнење, уредот ќе има до 60 минути траење. Посетете sharkclean.eu онлајн за повеќе информации.

LED ИНДИКАТОРИ ЗА МОЌ НА БАТЕРИЈАТА И ПОЛНЕЊЕ



Полнење



LED на батеријата ќе пулсира жолто кога ќе достигне 0-74% полнење.



LED на батеријата ќе пулсира зелено од 75% - 100% полнење.




Бела LED батерија е целосно наполнета.

Забелешка: Целосното полнење трае околу 6,5 часа.

Дополнителни белешки

- Светодиодите се исклучуваат откако батеријата е целосно наполнета.
- Уредот нема да се вклучи кога полначот е поврзан.

Во употреба




Целосно полнење




Средно полнење



Ниско полнење



Скоро празно



Целосно празно


РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ЛИТИУМ-ЈОНСКАТА БАТЕРИЈА

Kora Li-ion батеријата Shark треба да се замени, да се ослободи или рециклира во согласност со локалните прописи или прописи. Во некои области, нелегално е да се стават потрошени литиум-јонски батерии во стандардната корпа за ѓубре. Вратете потрошените батерии во овластен центар за рециклирање или кај трговецот за рециклирање. Контактирајте го локалниот центар за рециклирање за информации каде да ја оставите потрошената батерија.

ЗАБЕЛЕШКА: Батеријата Shark, како и сите литиум-јонски батерии, природно ќе се намали во капацитетот со текот на времето од 100% капацитет на нова батерија.


ПОЛНЕЊЕ НА ЛИТИУМ-ЈОНСКАТА БАТЕРИЈА

ПОЛНЕЊЕ ДОДЕКА Е ВО РЕЖИМ НА СКЛАДИРАЊЕ




**СТАНИЦА ЗА ПОЛНЕЊЕ ВО СТОЕЧКА ПОЗИЦИЈА
IW3612 СЕРИИ**

Наполнете го уредот ставајќи го на пристаништето. Уверете се дека контактите на стапчето се усогласени со контактите на столбот за полнење. Кога полнењето е завршено и треба да го користите уредот повторно, подигнете го од пристаништето.



За да го одвојите рачниот вакуум од стапчето, притиснете го копчето за ослободување на предната резе на рачниот вакуум каде што се спојува со стапчето, а потоа го подигнете рачниот вакуум. За повторно да го прикачите рачниот вакуум на стапчето, усогласете го отворот на рачниот вакуум над врвот на стапчето и го лизгајте се додека не кликне на место.



За да ја наполните батеријата во рачниот вакуум, поврзете го полначот со електричен контакт, а потоа го вметнете приклучокот во портата под рачката на рачниот вакуум.




Притиснете и задржете **копче за ослободување на батеријата**, а потоа ја извадете батеријата. Приклучете го полначот во портата за полнење на батеријата. За повторно да ја инсталирате батеријата, вметнете ја во отворот на задниот дел на рачниот вакуум.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога уредот е правилно приклучен, светлата за полнење на батеријата ќе трепкаат, што покажува дека полнењето започнало.

ЗАБЕЛЕШКА: Главниот уред доаѓа со делумно полнење. За максимално траење, наполнете го целосно пред првата употреба (приближно 6,5 часа). Оставањето на уредот приклучен нема да го оштети траењето на батеријата.

ОТСТРАНУВАЊЕ НА БАТЕРИЈАТА

ОТСТРАНУВАЊЕ НА БАТЕРИЈАТА




БАТЕРИЈА


За да ја извадите батеријата од рачниот вакуум, притиснете јазиче за ослободување на капачето на батеријата и ја извадете батеријата. За повторно инсталирање, ставете ја батеријата во одделот на рачката додека не кликне на место.

КОРИСТЕЊЕ НА ВАШАТА ПРАВОСМУКАЛКА

КОНТРОЛИ И РЕЖИМИ НА ЧИСТЕЊЕ




Притиснете копче на екранот на корисничкиот интерфејс за да го вклучите напојувањето. За да го исклучите напојувањето, притиснете го копчето повторно. За да се префрли помеѓу ECO, DETECT и BOOST режими, притиснете копче за  избор на режим.



Кога е исправена, млазницата ќе се заклучи за да овозможи самостојно складирање кога рачниот вакуум е одвоен. Ставете го стапалото на млазницата за да ја откачите бравата за да започнете со чистење на подот.




Кога светлото на индикаторот за откривање е сино, тоа значи дека не се откриваат тешки остатоци и моќта на вшмукување е нормална. Кога вакуумот ќе почувствува тешки остатоци, светлото ќе стане црвено, а вшмукувањето ќе се зголеми за поголема моќ на чистење. Кога индикаторското светло ќе се претвори во килибарна боја, остатоците се отстрануваат - продолжете со чистење додека индикаторот повторно не стане сино




Кога ќе се открие раб, фаровите ќе го осветлат работ за да се фокусираат на целните остатоци.

КОРИСТЕЊЕ НА ВАШАТА ПРАВОСМУКАЛКА



ПОВРШИНСКО ЧИСТЕЊЕ СО РАЧНА ПРАВОСМУКАЛКА

Откачете ја рачната правосмукалка за да ги исчистите површините над подот. Притиснете го копчето за ослободување на предната брава на рачната празнина каде што се сретнува со стапчето, а потоа извадете ја рачната правосмукалка. За да прикачите додаток на рачниот правосмукалка, повлечете го во отворот во млазницата. За да го отстраните, притиснете го копчето за ослободување на предната брава на рачната празнина каде што се среќава со стапчето и извлечете го додатокот.




ПОВРШИНСКО ЧИСТЕЊЕ СО СТАПЧЕ

За да ја одвојите подната млазница од стапчето, стапнете на млазницата притискајќи го копчето за ослободување на млазницата на дното на стапчето. Подигнете го стапчето за да го извадите. За повторно да го прикачите стапчето, го порамнете над вратот на подната млазница, а потоа го лизгајте се додека не кликне на место.


Забелешка: не отстранувајте го правосмукалната додека се одвива циклусот на евакуација.

КОРИСТЕЊЕ НА ВАШАТА ПРАВОСМУКАЛКА

КОРИСТЕЊЕ НА АВТОМАТСКА ПРАЗНЕЧКА СТАНИЦА (IW3612 SERIES)



Ставете ја правосмукалката на пристаништето со движење надолу. Откако правилно ќе се прицврсти, ќе започне процесот на автоматска евакуација. Циклусот на евакуација ќе трае 15 секунди.



Откако евакуацијата е завршена, правосмукалката ќе продолжи да се полни додека не биде отстранет од пристаништето.



ЛОКАЦИЈА НА КОПЧЕТО ЗА ТИВОК РЕЖИМ

Притиснете копче на врвот на пристаништето кое покажува слика од месечина. Ова ќе иницира тивок режим. Кога пристаништето е во тивок режим, можете да го прикачите вакуумот без автоматска евакуација.




ИНДИКАТОР ЗА ПОЛНА КАНТА ЗА ПРАШИНА


Индикаторот за полн индикатор ќе свети кога кантата за прашина е полна со отпадоци и треба да се испразни. За да го ресетира индикаторот, отстранете кантата за прашина и ја испразните.

Забелешка: не отстранувајте го правосмукалката додека се одвива циклусот на евакуација.

ПРАЗНЕЊЕ НА КАНТАТА ЗА ПРАШИНА (IW3612 SERIES)




Кантата за прашина на пристаништето содржи до 45 дена прашина и остатоци. Испразнете кантата за прашина кога индикаторот за полн индикатор ќе се запали. За да го извадите кантата, подигнете го за рачката.



За да го испразните кантата, држете го над кантата и притиснете копче за ослободување од страна. Дното ќе се отвори за да се ослободат остатоците.


ПРАЗНЕЊЕ НА РАЧНАТА ВАКУУМСКА ЧАША ЗА ПРАШИНА



За да го испразните рачниот вакуум (IW3612 серија) чаша за прашина, го исклучете напојувањето и го држете рачниот вакуум над кантата. Притиснете копче за ослободување и капакот на чашата за прашина ќе се отвори, ослободувајќи остатоци.


ОДРЖУВАЊЕ НА ВАШИОТ ВАКУУМ

ЧИСТЕЊЕ НА ЧАШАТА ЗА ПРАШИНА И ФИЛТЕРОТ



Со отворена чаша за прашина и исклучено напојување, притиснете двете копчиња за ослободување и ја повлечете чашата за прашина од рачниот вакуум. Притиснете јазичиња од двете страни на кукиштето на филтерот и го извлечете филтерот од кукиштето. За чистење


филтерот, исплакнете го само со вода и го оставете да се исуши на воздух најмалку 24 часа пред повторно инсталирање. За да го поставите филтерот, вратете го назад во кукиштето, а потоа го вратете на место.



За длабоко чистење на чашата за прашина, поместете го копчето за ослободување додека капакот целосно не се отвори. Избришете ја прашина и отпадот со сува крпа, а потоа ги исплакнете со вода. Користете влажна крпа за да ги отстраните остатоците. Дозволете

чаша за прашина да се исуши целосно за најмалку 24 часа пред повторно инсталирање.

ОТСТРАНУВАЊЕ НА АНТИАЛЕРГЕНСКИ ФИЛТЕР ЗА РАЧЕН ВАКУУМ



- A. За да пристапите до анти-алергенскиот филтер, го завртете капакот на филтерот на рачниот вакуум во отклучена позиција.
- B. Повлечете го капакот на филтерот и го подигнете антиалергенскиот филтер.
- B. Повторно го вметнете филтерот, потоа го заменете капакот и го вратете назад во заклучена положба.


Редовно исплакнете и ги менувајте филтрите за да ја одржите моќта на вшмукување на вакуумот. За да ги исчистите филтрите, исплакнете ги само со вода. Дозволете сите филтри целосно да се исушат на воздух до 48 часа пред повторно инсталирање за да се спречи течноста да се повлекува во електричните делови.

Чистете ги филтрите најмалку еднаш месечно. Чукнете ја нечистотијата помеѓу миене кога е потребно. Почесто чистење понекогаш може да биде потребно при прекумерна употреба.


ВАЖНО: НЕ користете сапун кога ги чистите филтрите. Користете само вода. Вакуумот нема да има вшмукување ако не е инсталиран пост-моторниот филтер. Уверете се дека сите филтри се инсталирани пред да ги користите.

ОДРЖУВАЊЕ НА ВАШИОТ ВАКУУМ

ЧИСТЕЊЕ НА ФИЛТЕРОТ ЗА АВТОМАТСКО ПРАЗНЕЊЕ (IW3612 SERIES)





За да пристапите до филтерот во пристаништето, отстранете ја вратата на филтерот. Притиснете копче на дното на вратата, потоа ја наклонете вратата и ја подигнете. Отстранете го филтерот од док. Откако филтерот ќе се исплакне и исуши, повторно го поставете со повторно вметнување во докот и заменувајќи ја вратата на филтерот.



За да пристапите до филтерот за издувна пена, отстранете кантата за прашина. Пред да го отстраните филтерот за издувна пена, вакуумирајте ги ситните остатоци од површината. Подигнете го филтерот за издувна пена од пристаништето, а потоа го исплакнете само со вода (не користете сапун). Оставете филтерот целосно да се исуши пред да го поставите повторно.

За најдобри резултати, чистете ги филтрите најмалку еднаш месечно и ги менувајте редовно. За да ги исчистите филтрите, исплакнете само со ладна вода за да се спречи оштетување од хемикалиите за чистење. Дозволете сите филтри да се исушат на воздух најмалку 24 часа пред да ги инсталирате повторно за да се спречи течноста да се ввлече во електричните делови. Одржувањето на филтерот за издувна пена ќе обезбеди успешна евакуација.


ОДРЖУВАЊЕ НА МЛАЗНИЦИ



- А. Исклучете го вакуумот.
- Б. Притиснете копче за ослободување на млазницата за да ја одвојите млазницата од стапчето.
- В. Притиснете копче за ослободување на четката и ја повлечете од млазницата.
- Г. Исклучете ги блокадите и отстранете остатоци од четката и подната млазница.
- Д. Отстранете остатоци и ја избришете четката со сува крпа. Рачно ја измијте ролната четка ако е потребно, користејќи само вода, и потоа оставете да се исуши на воздух целосно најмалку 24 часа.
- Е. Кога четката е сува, повторно ја ставете во млазницата со вметнување во млазницата додека не кликне.

ОДРЖУВАЊЕ НА ВАШИОТ ВАКУУМ


ЧИСТЕЊЕ НА СЕНЗОРИТЕ



Не забравяйте редовно да ги чистите сензорите за откривање, бидејќи влакната и другите остатоци може да се насобираат и да ги попречат. Ако сензорите се делумно попречени, режимот Clean Sense Detect нема да функционира како што се очекува.


За да ги исчистите сензорите (Слика 1):

- Исклучете го напојувањето и отстранете подната млазница.
- Пронајдете DirtDetect сензорот во млазницата на рачниот вакуум (Слика 1), LightDetect сензорот на врвот на млазницата (Слика 2) и EdgeDetect сензорот на страната на млазницата (Слика 3).
- Нежно ги избришете сензорите со крпа од микрофибер и ги отстранете сите влакна и остатоци.
- Повторно ја прикачете подната млазница на остатокот од уредот и го вклучете напојувањето. Проверете дали уредот функционира нормално.




ПРОВЕРКА ЗА БЛОКАДИ ВО ПРАВОСМУКАЛКАТА

Ако прегазите тврд или остар предмет или забележите промена на бучавата додека вакуумирате, проверете дали има блокади или предмети зафатени во четката.




Проверка за блокади во вакуумот на рацете:

- А. Исклучете го вакуумот.
- Б. Отстранете рачниот вакуум од стапчето.
- В. Проверете ги отворите за влез во чашата за прашина и отстранете остатоци или блокади.



Проверка за блокади во стапчето:

- А. Исклучете го вакуумот.
- Б. Одвојете го рачниот вакуум и млазницата за подот од стапчето.
- В. Проверете двата краја на стапчето за запушувања и остатоци.
- Г. Отстранете сите остатоци или блокади.




Проверка за запушувања во подната млазница:

- А. Исклучете го вакуумот.
- Б. Одвојете го стапчето од подната млазница.
- В. Притиснете копче за ослободување на четката и ја повлечете од млазницата.
- Г. Отстранете сите блокади и отпуштете


сите остатоци од четката и подната млазница.

ПРОВЕРКА ЗА БЛОКАДИ ВО АВТОМАТСКИ ПРАЗЕН ДОК (IW3612 SERIES)



Проверка за блокади во местото за полнење:

- А. Исклучете го пристаништето.
- Б. Отстранете вакуум од док.
- В. Притиснете резе на задната страна на столбот за полнење и го подигнете столбот подалеку од пристаништето.
- Г. Проверете го крајот на столбот за полнење и врвот на докот за било какви остатоци или блокади.



Проверка за блокади во пристаништето:

- А. Исклучете го пристаништето.
- Б. Отстранете вакуум од док.
- В. Отстранете кантата за прашина од док.
- Г. Проверете излезот за остатоци или блокади.

5. Поместете четката назад во млазницата, осигурувајќи се дека сè е наредено и на место.

ОДРЖУВАЊЕ НА ВАШИОТ ВАКУУМ

РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да се намали ризикот од шок и ненамерна работа, исклучете го напојувањето и ја извадете батеријата пред сервисирање.

Вакуумот не собира остатоци. Нема вшмукување или лесно вшмукување. Третиот индикатор на рачниот вакуум е целосно жолт.

(Погледнете во делот Проверка за блокади за повеќе информации.)

- Чашата за прашина може да биде полна; празна чаша за прашина.
- Проверете подната млазница за запушувања; отстранети блокади ако е потребно.
- Отстранете ги влакната од килимот или влакната кои можат да бидат обвиткани околу четката.
- Проверете врската помеѓу рачниот вакуум и стапчето за блокади; отстранети блокади ако е потребно.
- Проверете филтри за да видите дали треба да се чистат. Следете ги упатствата за плакнење и целосно сушење на филтрите пред да ги поставите повторно.

Вакуум ги крева килимите.

- Уверете се дека не го вклучувате режимот за поттикнување. Внимавајте кога вакуумирате килими или килими со деликатно зашиени рабови.
- Исклучете го уредот за да се исклучите од тепихот, а потоа рестартирајте.

Четката во подната млазница не се врти.

- Веднаш го исклучете вакуумот. Отстранете ги блокадите пред повторно да го вклучите вакуумот. Уверете се дека рачниот вакуум е навален доволно далеку за четката да се вклучи додека се користи.
- Ако подната млазница има фарови и тие не се осветлени, постои проблем со врската помеѓу рачниот вакуум, стапчето и млазницата. Пробајте да ги одделите деловите, а потоа повторно да ги поврзете.

Вакуумот се исклучува сам.

Постојат неколку можни причини за вакуумското исклучување самостојно, вклучувајќи блокажи, проблеми со батеријата и прегревање. Ако вакуумот се исклучи сам, извршете ги следниве чекори:

- Вклучете вакуум и ги проверете индикаторите за батеријата на рачниот вакуум. Ако е потребно полнење, уверете се дека вакуумското напојување е исклучено и го ставете на докот за полнење.
- Испразнете чаша за прашина и чистете филтри (види го делот за чистење на чашата за прашина и филтерот).
- Проверете стапчето, додаточите и влезните отвори и отстранете ги блокадите.
- Оставете уредот и батеријата да се оладат најмалку 45 минути, додека не се вратат на собна температура.
- Притиснете прекинувач за да го рестартирате вакуумот.

Индикаторите за батеријата на рацете вакуум трепкаат.

- Светлината на прстенот на млазницата трепка црвено (Слика А): Запушување на млазницата. (Видете го делот Одржување на вакуумот.)

Контактирајте Кориснички Сервис на www.sharkclean.eu
Ако почувствувате некоја од индикациите наведени подолу:

- ECO и BOOST LED светлите трепкаат (Слика Б): Прекумерна струја или кратка.
- Сите LED диоди освен ECO трепкаат (Слика С): Моторот се прегрева.
- Сите LED диоди освен ECO и DETECT трепкаат (Слика Д): Прекумерна брзина.
- Сите LED диоди освен BOOST и DETECT трепкаат (Слика Е): Комуникација.
- DETECT и BOOST LED светлите трепкаат (Слика Ф): Може да има електричен проблем со млазницата.
- DETECT и UI RING трепкаат (Слика Г): Грешка при откривање на остатоци. Избришете сензор за откривање на остатоци.
- Предните светла и DETECT LED светлата трепкаат (Слика Н): Грешка при откривање на рабови.



Слика. А



Слика. Б



Фиг.



Слика. Д



Слика. Е



Слика. Ф











Слика. Г



Слика. Н

ЗАБЕЛЕШКА: Ако правосмукалката сè уште не работи правилно, контактирајте со Службата за корисници на www.sharkclean.eu

- A** Додаток за тешко достапни места
- B** Додаток за прашина на тешко достапни
- C** Додаток за чистење на тапацир
- D** Широк додаток за чистење на тапацир
- E** Мулти-алатка за миленичиња
- F** Моторизирана алатка за домашни
- G** Батерија за замена
- H** Пред-мотор филтер на рачна правосмукалка
- I** Автоматско празнење на приклучокот за пост-мотор антиалергенски филтер
- J** Автоматско празнење на филтер за пена за издувни гасови
- K** Пост-мотор антиалергенски филтер на рачна правосмукалка



ЗАБЕЛЕШКА: Не сите додатоци доаѓаат со сите единици. Ве молиме погледнете го Водичот за брз почеток на кутијата за пакување за конфигурацијата на вашиот уред. За да нарачате дополнителни додатоци, посетете го sharkclean.eu.

Кога потрошувачот купува производ во Европа, тој ја добива користа од законските права поврзани со квалитетот на производот ("вашите законски права"). Можете да ги спроведете овие права против вашиот трговец. Сепак, во Shark® ние сме толку сигурни во квалитетот на нашите производи што му даваме на оригиналниот сопственик на производот дополнителна гаранција од производителот до пет години (2 години стандард плус 3 за регистрација). Овие услови се однесуваат само на гаранцијата на нашиот производител - вашите законски права не се променети.

Условите подолу ги опишуваат предусловите и обемот на нашата гаранција. Тие не влијаат на вашите законски права или обврски на трговецот и договорот со нив.

Литиум-јонскиот напоен не е покриен со 5 годишна гаранција

Гаранции за ајкула®

Апарат за домаќинство како правосмукалка претставува значителна инвестиција. Вашата нова машина треба да работи правилно колку што е можно подолго. Гаранцијата со која доаѓа е важно размислување - и се одразува на тоа колку доверба има производителот во својот производ и квалитетот на производството.

Секоја машина за ајкула® доаѓа со бесплатни делови и гаранција за труд. Можете да најдете онлајн поддршка на www.sharkclean.eu

Како да ја регистрирам мојата проширена гаранција за Shark®?

Можете да ја регистрирате вашата гаранција онлајн во рок од 28 дена од купувањето. За да заштедите време, ќе ви требаат следните информации за вашата машина:

- Датум на купување на машината (потврда или белешка за испорака)
- За да се регистрирате онлајн, моля посетете www.Ajkuila.eu/register-guarantee. Производите купени директно од Shark® автоматски се регистрираат.

ВАЖНО

- И двете 2 години и продолжената 3 годишна гаранција ќе го покријат вашиот производ само од денот на купувањето.
- Молиме чувајте ја потврдата во секое време. Ако треба да ја искористите вашата гаранција, ќе ни биде потребна вашата потврда за да потврдиме дека информациите кои ни ги доставиле се точни. Немоожноста да се произведе валидна потврда може да ја поништи вашата гаранција.

Кои се придобивките од регистрирањето на мојата бесплатна Shark® гаранција?

Кога ќе ја регистрирате вашата гаранција, ние ќе ги имаме вашите податоци при рака ако некогаш треба да стапиме во контакт. Ако понатаму се согласите да примате пораки од нас, исто така можете да добиете совети за тоа како да го извлечете најдоброто од вакуумот® на ајкулите и да ги слушнете последните вести за новата технологија на Shark® и лансирањето.

Ако ја регистрирате вашата гаранција онлајн, ќе добиете инстант потврда дека ги добиле вашите податоци.

Колку долго се гарантирани новите машини за ајкула® ?

Нашата доверба во нашата контрола на квалитетот значи дека вашата нова правосмукалка Shark® е гарантирана до пет години (2 години плус 3 години по регистрација).

Што е покриено со бесплатната гаранција® за ајкула®?

Поправка или замена (по дискреција на Shark) на вашата Shark® машина, вклучувајќи ги сите делови и труд. Гаранцијата за ајкула® е во прилог на вашите законски права како потрошувач.

Што не е покриено со бесплатната гаранција® за ајкула®?

- Блокади - за детали за тоа како да ја отблокирате вашата правосмукалка, моля погледнете ги инструкциите.
- Нормално абеење како четка, осигурувач, ремен, батерии, црева итн.
- Случајно оштетување, грешки предизвикани од небрежна употреба или грижа, злоупотреба, занемарување, несовесно работење или ракување со правосмукалката што не е во согласност со инструкциите на Shark® доставени со вашата машина.
- Употреба на правосмукалка за било што друго освен за нормални домашни потреби.
- Употреба на делови кои не се монтирани или инсталирани во согласност со упатствата за употреба.
- Употреба на додатоци кои не се оригинални компоненти на ајкула®.
- Погрешна инсталација (освен ако не е инсталирана од Shark®).
- Поправки или измени извршени од страна на Ајкула® или нејзините агенти.
- Литиум-јонска батерија. Видете подолу за гаранција за батеријата.

Што се случува кога мојата гаранција истекува?

Shark® не дизајнира products да трае ограничено време. Ние ја цениме желбата на нашите клиенти да ги поправат своите правосмукалки откако ќе истече гаранцијата. Во овој случај, молиме контактирајте ја нашата бесплатна линија за помош.

Каде можам да купам резервни делови од ајкула®?

Резервни делови за ајкула® и предмети се развиени од истите инженери кои го развиле вашиот вакуум за ајкула. Можете да најдете целосен спектар на резервни делови за Shark®, резервни делови и предмети за сите Shark® машини на www.Ajkuila.eu. Имајте на ум дека штетата предизвикана од употреба на резервни делови не® е покриена со вашата гаранција.

ДВЕ (2) ГОДИНИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЈА ЗА БАТЕРИЈАТА

Кога потрошувачот купува производ во Европа, тој ја добива користа од законските права поврзани со квалитетот на производот. Можете да ги спроведете овие права против вашиот трговец. Сепак, во Shark® ние сме толку сигурни во квалитетот на нашите производи што ви даваме дополнителна гаранција од производителот од две години за батеријата. Овие услови се однесуваат само на гаранцијата на нашиот производител - вашите законски права не се променети.

Секоја машина за ајкула® доаѓа со бесплатни делови и гаранција за труд. Можете да најдете онлајн поддршка на www.sharkclean.eu/register-guarantee

ВАЖНО

- Гаранцијата на производителот ја покрива вашата батерија за 2 години почнувајќи од датумот на испорака.
- Молиме чувајте ја потврдата во секое време. Ако треба да ја искористите вашата гаранција, ќе ни биде потребна вашата потврда за да потврдиме дека информациите кои ни ги доставиле се точни. Неможноста да се произведе валидна потврда може да ја поништи вашата гаранција.

Колку долго се новите батерии на® Shark?

Нашата доверба во нашата контрола на квалитетот значи дека вашата нова батерија за правосмукалка Shark® е гарантирана за вкупно две години.

Што е покриено со бесплатната гаранција® за ајкула?

Поправка или замена на вашата Shark® машина (по дискреција на Shark да одлучи дали да ги замени или поправи) вклучувајќи ги сите делови и труд. Гаранцијата за ајкула® е додаток на вашите правни услуги како потрошувач.

Што не е надминато со бесплатната гаранција за® ајкула?

- А. Нормално абеење на делови кои бараат редовно одржување и/или замена за да се обезбеди правилно функционирање на вашата единица.
- Б. Случајно оштетување, грешки предизвикани од небрежна употреба или грижа, злоупотреба, занемарување, несвесно работење или ракување со правосмукалката што не е во согласност со инструкциите на Shark® доставени со вашата машина.
- В. Употреба на батеријата за било што друго освен за нормални домашни цели.
- Г. Употреба на делови кои не се монтирани или инсталирани во согласност со инструкциите.
- Д. Употреба надодатоци кои не се резервни делови за® ајкула.
- Е. Погрешна инсталација (освен ако не е инсталирана од Shark®).

Каде може да се купи genuine Shark® резервни делови и accessories?

Резервни делови за ајкула® и предмети се развиени од истите инженери кои го развиле вашиот вакуум за® ајкула. Можете да најдете целосен спектар на резервни делови за Shark®, резервни делови и предмети за сите Shark® машини на www.Sharkclean.EU. Имајте на ум дека штетата предизвикана од употреба на® резервни делови не е покриена со гаранција.

ЗАБЕЛЕШКИ

[illegible]



TECHNISCHE DATEN DES GERUCHSNEUTRALISATORS

- A. Produktname: Geruchsneutralisierungskartusche
B. Херцлене: Shark Ninja 89 A Street, Needham, MA 02494
C. Gewicht: 17,4 g
D. Inhaltsstoffe: Solid SM Verbundpolymer C17 + Duftstoff SE 446676 Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT und SHARK sind eingetragene Marken in der Europäischen Union von SharkNinja Operating LLC

CARACTÉRISTIQUES DE LA CARTOUCHE ANTI-ODEUR

- A. Nom du produit : Cartouche anti-odeur
B. Фабрикант : Shark Ninja 89 A Street, Needham, MA 02494
C. Видови : 17,4 g
D. Ingrédients : Polymère composite SM solide C17 + parfum SE 446676 Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits ; par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT et SHARK sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC au sein de l'Union européenne.

ODOUR NEUTRALISER SPECIFICATIONS

5. Product Name: Odour Neutraliser Cartridge
6. Manufacturer: Shark Ninja 89 A Street, Needham, MA 02494
7. Weight: 17.4g / 0.61oz
8. Ingredients: Solid SM composite polymer C17 + fragrance SE 446676 Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice. © 2024 SharkNinja Operating LLC, FLOOR DETECT and SHARK.

LUGTNEUTRALISERINGSSPECIFIKATIONER

3. Produktnavn: Lugtneutraliseringspatron
B. Фабрикант: Shark Ninja 89 A Street, Needham, MA 02494 11. Vægt: 17,4g / 0,61oz
12. Ingredienser: Solid SM-kompositpolymerC17 + duft SE 446676 Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, og derfor kan specifikationerne i denne vejledning blive ændret uden varsel. © 2024 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT og SHARK er registrerede varemærker tilhørende SharkNinja Operating LLC i EU.

ESPECIFICACIONES SOBRE EL CARTUCHO NEUTRALIZADOR DE OLORES

- A. Nombre del producto: Cartucho neutralizador de olores
B. Fabricante: Shark Ninja, 89 A Street, Needham, MA 02494 (EE. UU.)
C. Peso: 17,4 gr
D. Состав: полимерный состав Solid SM C17 + ароматизатор SE 446676 Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambios sin aviso previo. © 2024 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT y SHARK son marcas comerciales de SharkNinja Operating LLC registradas en la Unión Europea.

SPECIFICHE DELLA NEUTRALIZZAZIONE DEGLI ODORI

- A. Nome del prodotto: cartuccia per la neutralizzazione degli odori
B. Produttore: Shark Ninja 89 A Street, Needham, MA 02494
C. Peso: 17,4 gr
D. Состав: Полимерный состав Solid SM C17 + ароматизатор SE 446676 Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Shark si impegna costantemente per migliorare i propri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifica senza preavviso.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT e SHARK sono marchi di SharkNinja Operating LLC registrati nell'Unione europea.

**SharkNinja Europe Ltd, 1/2 кат
зграда 3150, Торп Парк, Сенчури
Бей, Лидс, Англија, LS15 8ZB**

IW3612EU_Series_IB_MP_240729_Mv1

GEDRUCKT IN CHINA - IMPRIMÉ EN CHINE - ПЕЧАТЕНО ВО КИНА - TRYKT I KINA - IMPRESO EN CHINA - STAMPATO IN CINA - GEDRUKT IN CHINA - TRYKKET I KINA - IMPRESSO NA CHINA - PAINETTU KIINASSA - TRYCKT I KINA

СПЕЦИФИКИ GEURNEUTRALISATIE

- A. Productnaam: Geurneutralisatie cartridge
B. Фабрикант: Shark Ninja, 89 A Street, Needham, MA 02494
C. Gewicht: 17,4 g / 0,61 oz
D. Ingrediënten: Vaste SM composietpolymeer C17 + geur SE 446676 De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren; Daarom zijn de specificaties in Dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT en SHARK zijn geregistreerde handelsmerken van SharkNinja Operating LLC in de Europese Unie.

SPESIFIKASJONER FOR SMELL NEUTRALISER

- A. Produktnavn: Neutraliserator på mirisn-patron
B. Продукт: Shark Ninja 89 A Street, Needham, MA 02494, USA 3. Bek: 17,4 g / 0,61 unse
C. Ingredienser: Solid SM komposittpolymer C17 + duft SE 446676 Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi tilstreber hele tiden å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene nevnt her bli endret uten videre varsel. © 2024 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT og SHARK er registrerte varemærker som tilhører SharkNinja Operating LLC i EU.

ESPECIFICAÇÕES DO NEUTRALIZADOR DE ODORES

- A. Nome do produto: Cartucho neutralizador de odores
B. Fabricante: Shark Ninja 89 A Street, Needham, MA 02494 3. Peso: 17,4 g / 0,61 oz
C. Состав: Полимерный состав Solid SM C17 + ароматизатор SE 44667635 As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente. Hoc продукт. Assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a Alterações sem aviso prévio. © 2024 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT e SHARK são marcas registradas na União Europeia da SharkNinja Operating LLC.

HAJUNPOISTON TEKNIST TIEDOT

- A. Tuotteen nimi: Hajunpoistopatruna
B. Valmistaja: Shark Ninja 89 A Street, Needham, MA 02494, Yhdysvallat
C. Paino: 17,4 gr
D. Ainesosat: Kestävä SM-komposittipolymeeri C17 ja hajuste SE 446676 Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinaisen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. © 2024 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT ja SHARK ovat SharkNinja Operating LLC -yhtiön Euroopan unionissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

SPECIFIKATIONER FÖR LUKTNEUTRALISERARE

- A. Produktnamn: Luktneutraliserande patron
B. Tillverkare: Shark Ninja 89 A Street, Needham, MA 02494 3. Vikt: 17,4 g/0,61 oz
C. Ingredienser: Царст SM композитполимер C17 + дофт SE 446676 Kuvat Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar konstant efter att förbättra våra produkter, därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT och SHARK är registrerade varumärken som tillhör SharkNinja Operating LLC i Europeiska unionen.

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Франкфурт на Майна,
Германија**

Shark[®]

**Cordless Handheld Vacuum
Cleaner**

IW3612 Series

UDHËZIME PËR
PËRDORIM



FALEMINDERIT

për të blerë aspiratorin e dorës pa kordon peshkaqeni.



SUGJERIM: Mund të gjeni modelin dhe numrat serialë në QR Etiketa e kodit gjendet në pjesën e pasme të njësisë suaj.



KËSHILLË: Ju mund të gjeni kodin e datës në një nga zëdhënësit e lidhësit të kordonit të energjisë.

TEKNOLOGJIA ANTI-ERË RREZIKU

Nëse është në kontakt të drejtpërdrejtë me përmbajtjen e karikatorit:

Mund të shkaktojë një reaksion alergjik të lëkurës. Vishni doreza mbrojtëse nëse bini në kontakt të drejtpërdrejtë me karikatorin. Lajeni mirë lëkurën pas trajtimit. Është e dëmshme nëse

Gëlltitur. Evitoni thithjen e mjegullës ose avujve, keqpërdorimi i qëllimshëm dhe thithja e drejtpërdrejtë e përmbajtjes mund të jetë e rrezikshme. Shmangia e lirim të mjedisit. Shumë toksike për jetën ujore me efekte afatgjata, sigurohuni që kartridge është hedhur siç duhet si një mbetje e përgjithshme.

2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehide mund të dëmtojë fertilitetin dhe dyshohet se dëmton fëmijën e palindur. Mos merrni të gjitha masat e sigurisë derisa të merren të gjitha masat paraprake

Lexoje dhe kuptoje.

Përdorni pajisje mbrojtëse personale, të tilla si doreza mbrojtëse, nëse

është e nevojshme.

Ju lutem vini re se produktet e blera direkt nga Shark janë të regjistruara automatikisht.

Përfitimet e regjistrimit të produktit tuaj dhe krijimit të një figure:

- Merrni mbështetje më të lehtë dhe më të shpejtë të produktit dhe qasje në informacionin e garancisë
- Qasja në instruksione mbi dépanosjen dhe kujdesin ndaj produkteve
- Jini ndër të parët që dini për promocionet ekskluzive të produkteve

SHKRUANI KËTË INFORMACION

Numri i modelit:

Numri serial: Data Kodi: Data e blerjes (Ruaj konfirmimin): Dyqani i blerjes:

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Tensioni:	18V
Body Motor Watts:	240W
Watt Nozzle:	60W

JU LUTEM LEXONI ME KUJDES DHE KURSENI PËR REFERENCËN E ARDHSHE.

Ky udhëzues është projektuar për t'ju ndihmuar të fitoni një kuptim të plotë të vakumit tuaj të ri të zbulimit të peshkaqenëve të baterisë .



Kjo etiketë tregon se ky produkt nuk duhet të asgjësohet me mbeturina të tjera shtëpiake. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose shëndetit të njeriut nga hedhja e pakontrolluar e mbeturinave, ricikloni me përgjegjësi për të nxitur ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Ju lutemi, përdorni sistemet e kthimit dhe të mbledhjes ose kontaktoni shitësin ku është blerë ky produkt. Ata mund ta marrin këtë produkt për riciklim të sigurt në mjedis.

UDHËZIME TË RËNDËSISHME PËR SIGURINË

PËR PËRDORIM SHITËSIK VETËM • JU LUTEMI LEXONI TË GJITHA UDHËZIMET
PËR ASE TË PËRDORNI KËTË VAKUM.

Për të zvogëluar rrezikun e goditjes dhe operimit të paqëndrueshëm, fikni furnizimin me energji elektrike dhe shkëputni baterinë para se të shërbeni.



Shënim: Nëse keni qilima delikate ose prej leshi, ju lutem provoni një vakum së pari në një zonë të fshehur për t'u siguruar që rrotullat e fuqisë të mos dëmtojnë ose të heqin fibrat në tapet.



PARALAJMËRIM

REDUKTIMI I RREZIKUT TË ZJARRIT, GODITJES ELEKTRIKE, DËMTIMIT,
OSE DËMTIMI I PRONËS:

- A.** Ky vakum përbëhet nga një busull e motorizuar, një shkop magjik dhe një vakum dore. Këto komponente përmbajnë lidhje elektrike, tela elektrikë dhe pjesë lëvizëse që potencialisht përbëjnë një rrezik për përdoruesin.
- B.** Para çdo përdorimi, kontrolloni me kujdes të gjitha pjesët për çdo dëmtim. Nëse ndonjë pjesë është dëmtuar, ndërpriti përdorimin.
- C.** Përdorni vetëm pjesë zëvendësuese identike.
- D.** Ky vakum nuk përmban pjesë të përdorshme.
- E.** Përdoreni vetëm siç përshkruhet në këtë manual.
MOS e përdorni vakumin për qëllime të tjera përveç atyre të përshkruara në këtë manual.
- F.** Me përjashtim të filtrave dhe kupave të pluhurit, **MOS** ekspozoni pjesë të vakumit ndaj ujit apo lëngjeve të tjera.
- G** **Mos** lejoni që pajisja të përdoret nga fëmijët. Mbajeni pajisjen dhe kabllon jashtë mundësive të fëmijëve. Mos lejoni që ajo të përdoret si lodër. Mbikëqyrje e ngushtë është e nevojshme kur përdoret pranë fëmijëve.
- PËRDORIMI I PËRGJITHSHËM**
- H** Kjo pajisje mund të përdoret nga persona me aftësi fizike, shqisore ose mendore të reduktuara ose me mungesë të përvojës dhe njohurive Mbikëqyrje ose udhëzim në lidhje me përdorimin e aparatit në mënyrë të sigurt dhe një kuptim të rreziqeve të përfshira. Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të bëhet nga fëmijët.
- I** Gjithmonë fikni vakumin para se të lidhni ose të shkëputni tubat, busullat e motorizuara, karikuesit, bateritë ose elektrike të tjera ose pjesë mekanike.
- J** **MOS** e trajtoni një prizë ose vakum me duar të lagura.
- K** **MOS** përdorni pa një filxhan pluhuri, filtra dhe fuqë.
- L** Përdorni vetëm filtra dhe aksesori nga marka Shark. Dëmet e shkaktuara nga filtrat dhe aksesori që nuk janë në Shark mund të mos mbulohen nga garancia.
- M** **MOS** vendosni asnjë objekt në hapjet ose aksesori të busullës. **MOS** e përdorni me një hapje të bllokuar; mbani të lirë pluhurin, lirin dhe çdo gjë që mund të zvogëlojë rrjedhjen e ajrit.
- N** **MOS** e përdorni nëse busulla ose aksesori është i kufizuar. Nëse rrugët ajrore ose busulla e motorizuar e dyshemesë bllokohen, fikni vakumin. Hiqni të gjitha pengesat para se ta ndizni përsëri njësinë.
- O** Mbajeni busullën dhe të gjitha hapjet me vakum larg flokëve, fytyrës, gishtave, këmbëve të zbuluara ose veshjeve të lirshme.
- P** **MOS** e përdorni nëse vakumi nuk punon siç duhet, ose është hedhur jashtë, dëmtuar, lënë jashtë ose hedhur në ujë.
- Q** Bëni kujdes kur pastroni shkallët.
- R** **MOS** e lini vakumin pa mbikëqyrje ndërsa ndizet.
- S** Kur ndizet, lëreni vakumin të lëvizë mbi sipërfaqen e qilimit në çdo kohë për të shmangur dëmtimin e fibrave në tapet.
- T** Nëse keni qilima delikate ose prej leshi, ju lutem provoni një vakum së pari në një vend të fshehur për t'u siguruar që rrotullat e fuqisë të mos dëmtojnë apo zhbëjnë fibrat në tapet.
- U** **MOS PËRDORNI:**
- A)** Lëngjet
- B)** Objekte të mëdha
- C)** Objekte të forta ose të mprehta (xham, vida, vida ose monedha)
- D)** Sasi të mëdha pluhuri (duke përfshirë murin e thatë, hirin e fireplace, ose embers). **NUK** përdoret si ndihmës për mjetet e energjisë për të mbledhur pluhurin
- E)** Pirja e duhanit ose djegia e objekteve (thëngjij të nxehtë, prapnica cigaresh ose shkrepëse)
- F)** Materiale të ndezshme ose të ndezshme (fluide më të lehta, benzinë ose vajguri)
- G)** Materiale toksike (zbardhues klori, amoniak ose pastrues i kanalizimeve)

V Nuk përdoret në fushat e mëposhtme:

- A)** Sipërfaqe të lagura ose të lagura
- B)** Sipërfaqet e jashtme
- C)** Hapësirat që janë të mbyllura dhe mund të përmbajnë gaze ose avuj shpërthyes ose toksikë (lëngje të ndezshme, benzinë, vajguri, bojë, hollues bojërash, substanca që sprapsen nga mola ose pluhur i djegshëm)

W Fike vakumin para se ta fusësh ose ta zhblokohsh karikuesin.

X Fike vakumin para çdo rregullimi, pastrimi, mirëmbajtjeje ose zgjidhjeje.

Y Gjatë pastrimit ose mirëmbajtjes rutinë, **MOS** prisni asgjë tjetër përveç flokëve, flokëve ose fijeve të mbështjella rreth e rrotull

Rrotulla e furçës.

Z Lejoni që të gjithë filtrat të thahen plotësisht para se t'i zëvendësoni në vakum për të parandaluar që lëngu të zvarritet në pjesët elektrike.

AA **MOS** e modifikoni ose mos tentoni ta rregulloni Vakum ose bateri vetëm, përveç siç është specifikuar në këtë manual.
MOS përdorni një bateri ose vakum nëse është modifikuar ose dëmtuar.
Bateritë e dëmtuara ose të modifikuara mund të shfaqin sjellje të paparashikueshme që rezultojnë në zjarr, shpërthim ose rrezik dëmtimi.

BB Fikni të gjitha kontrollet para se ta fikni.

CC Gjithmonë fikni këtë pajisje para se të lidhni ose të shkëputni një busull të motorizuar ose një mjet dore.

DD Nëse kordoni i energjisë dëmtohet, ai duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, agjenti i tij i shërbimit ose persona të kualifikuar në mënyrë të ngjashme, në mënyrë që të shmangët një rrezik.

BATERIA

EE. Bateria është burimi i energjisë për vakumin. Lexoni me kujdes dhe ndiqni të gjitha udhëzimet për ngarkimin.

FF. Për të parandaluar fillimin e paqëllimshëm, sigurohuni që vakumi të fiket para se të ngrëjë ose të mbajë vakumin. **MOS** e mbani pajisjen me gishtin tuaj në çelësin e energjisë.

GG. Përdorni vetëm një stacion karikimi XDCKIW3000LEU, DK18-220080HS-V ose karikues YLS0251A-E220080. Përdorimi i Karikuesi i papërshtatshëm mund të rezultojë në kushte jo karikuese dhe/ose të pasigurta.

HH. Mbajeni baterinë larg të gjitha objekteve metalike si copa letre, monedha, çelësa, kunjat ose vida. Qarkimi i shkurtër i terminaleve të baterisë rrit rrezikun e zjarrit ose djegieve.

II. Në kushte abuzive, lëngu mund të Shkarkimi nga bateria. Shmangni kontaktin me këtë lëng, pasi mund të shkaktojë acarim ose djegie. Nëse ndodh kontakti, shpëljani me ujë. Nëse lëngu të vjen në sy, kërko kujdes mjekësor dhe zjarr.

OO. Shkëputeni baterinë nga pajisja para se të bëni ndonjë rregullim, të ndryshoni aksesoret ose të ruani pajisjen. Masa të tilla paraprake zvogëlojnë rrezikun e aktivizimit aksidental të pajisjes.

PP. Për serinë IW3612, përdoret vetëm bateria Shark XBTR540DCEU.

JJ. Bateria nuk duhet të ruhet në temperatura nën 3 °C (37,4 °F) ose mbi 40 °C (104 °F) për të ruajtur jetëgjatësinë afatgjatë të baterisë.

KK. **MOS** e ngarkoni baterinë në temperatura nën 5 °C (40 °F) ose mbi 40 °C (104 °F). Ngarkimi i papërshtatshëm ose në temperatura jashtë gamës së caktuar mund të dëmtojë baterinë dhe të rrisë rrezikun e zjarrit.

LL. Ruajeni pajisjen brenda.

MM. **MOS** e ekspozoni baterinë ndaj zjarrit ose temperaturave mbi 130 °C (265 °F) pasi mund të shpërthejë.


NN. Përdorni pajisje vetëm me bateri të caktuara posaçërisht. Përdorimi i çdo baterie tjetër mund të krijojë një rrezik dëmtimi

NUHATJE (IW3612 SERIES ONLY)

1. Vëreni si vijon kur bashkëveproni me karikatorin kundër aromës:
 1. **MOS** u përpiq të shpalesh karikatorin e aromës.
 2. Evitoni kontaktin e drejtpërdrejtë me kapsulën e aromës në karikator.
 3. **MOS** thithni direkt nga karikatori i aromës.
 4. Qëndroni larg fëmijëve dhe kafshëve shtëpiake.
 5. Largohuni nga nxehtësia, shkëndijat dhe flakët e hapura.
 6. **MOS** u vendosni në ditën e drejtpërdrejtë të diellit.
 2. **ODOR CARTRIDGE FIRST AID**
Vëreni si vijon kur bashkëveproni me karikatorin e aromës:
 1. Shmangni kontaktin me materialet dhe sipërfaqet e përfunduara.
 2. Kontakti me sy: Hiqni çdo lente kontakti të pranishme. Shpëljani vazhdimisht me ujë për disa minuta.
 3. Kontakti me lëkurën: Lajini duart mirë pas trajtimit. Nëse acarimi ose skuqja zhvillohet, kërkon kujdes mjekësor.
 4. Thith: Lëvizte fytyrën në ajër të pastër. Nëse keni simptoma të frymëmarrjes. Nëse simptomat vazhdojnë, kërkon kujdes mjekësor.
- d) Gëlltitja:** **MOS** nxitni të vjella. Kërkon këshilla/ndihmë mjekësore.

MONTIM AUTOMATIK I BARDHË (SERIA IW3612)

- A. Rrëshqitni **shkopin magjik** rreth qafës së **grykës së dyshemesë** derisa të klikohet në vend.
- B. Rreshtoni **hapjen e busullës me vakum** me majën e shkopit dhe rrëshqiteni derisa të klikohet në vend.
- C. Sigurohu që doku të jetë i drejtuar drejt. Lëvizë **kolonën e ngarkimit** në hapjen përpara dokut derisa të klikojë.




- D. Vendoseni portin në dysheme pranë murit. Lidhni **kordonin e energjisë** në prizë dhe pastaj lidhni me portën në pjesën e pasme të shtyllës së mbushjes.

- E. Mbajeni të lidhur çarjen në transportuesin portual.

- F. Shih faqet 56 dhe 57 për udhëzime mbi instalimin dhe zëvendësimin e aromës.

Për funksionimin e duhur, sigurohuni që të gjithë komponentët të jenë plotësisht të lidhur dhe klikuar Në vend.



SHËNIM: Pasi të instalohet porti i ngarkimit, ai nuk mund të hiqet.



Kthejeni dorezën e dialit dhe ktheni cadrën e aromës për të rregulluar intensitetin e teknologjisë së neutralizimit të aromës ose zhblokonni cadran për të hyrë në një cartridge.

Insert/Remove: Kthejeni dialin e aromës për të rreshtuar shigjetat blu-jeshile. Hiqe cadrën për të hyrë në karikatorin e aromës për heqjen ose zëvendësimin.

E ulët: Kthejeni dialin në pozicionin e ulët për të reduktuar intensitetin në nivelin më të ulët kur vakumi është në përdorim.

Lart: Kthejeni dialin në pozicionin e lartë për nivelin më të lartë të intensitetit kur vakumi është në përdorim. Ky pozicion është vendosja e rekomanduar për performancë optimale.

KËSHILLA PËR TEKNOLOGJINË ANTI-ERË (SERIA IW3612)

Duhet të instalohet një dial i teknologjisë kundër aromës që vakumi të funksionojë siç duhet

- Hiqe karikatorin anti-erë nga diali nëse nuk do përfitimet e teknologjisë kundër aromës.

Kërkohet mirëmbajtje

- Pastroni të gjithë filtrat siç është rekomanduar në Filtrat e Pastrimit.
- Zbrazeni kupën e pluhurit para se të ruani vakumin.
- Zëvendësoni karikatorin siç është rekomanduar në Zëvendësimin e Kartridge Odor.
- Vizitoni sharkclean.eu për të mësuar më shumë dhe për të blerë një zëvendësim.

Forca e nuhatjes me kalimin e kohës

- Intensiteti i aromës së teknologjisë kundër aromës mund të ulet me kalimin e kohës. Mund të mos ketë fare erë të dukshme. Kjo është e natyrshme dhe nuk do të thotë se teknologjia nuk funksionon. Ndiqni udhëzimet e zëvendësimit për të siguruar funksionimin e vazhdueshëm.

SHËNIME: • Duhet të instalohet një mbledhës i nuhatjes që aspiratori të funksionojë siç duhet, me ose pa karikatorin e aromës.




Kthejeni dorezën dhe kthejeni dialin në drejtim të orës derisa të dy duart të jenë të radhitura. Tërhiqe levën për të hequr cadrën nga shkarkimi automatik i portit.



Hiqe karikatorin e ri të aromës nga kanaçet. Për të ruajtur jetën e karikatorit, ruajeni në një kanaçe derisa të jeni gati për ta instaluar.



Ktheje karikatorin në drejtim të kundërt
Vendoseni dialin në kasë dhe hiqni karikatorin për ta hequr.



Reshtoni shigjetën e verdhë në anën e karikatorit me shigjetën e verdhë në anën e mbulesës së dialit, dhe pastaj futeni kartrigën në dial. Kthejeni karikatorin në drejtim të orës për ta mbyllur në vend.



Reshtoni shigjetën e lëngshme në mbulesën e dialit me shigjetën në lidhësin e shkarkimit automatik, dhe pastaj rifreskoni dialerin në sokenin e shkarkimit automatik. Kthejeni dialin në drejtim të kundërt derisa të klikohet në vendosjen e intensitetit për t'u ndezur. Rrotullohuni më tej për të ndryshuar vendosjen e intensitetit.



Hiqe karikatorin e vjetër duke e hedhur në kazan.

SHËNIM: Kartridges odor duhet të zëvendësohet çdo 6 muaj për performancë optimale të teknologjisë neutralizimit të aromës.


BATERIA LITIUM-JON

Para përdorimit të parë, ngarkojeni baterinë plotësisht. Një ngarkesë e plotë zgjat rreth 6.5 orë.

KOHA E EKZEKUTIMIT PËR NJË BATERI PLOTËSISHT TË NGARKUAR

Me një ngarkesë të plotë, pajisja do të ketë një jetëgjatësi deri në 60 minuta. Vizitoni sharkclean.eu online për më shumë informacion.

FUQIA E BATERISË LED DHE TREGUESIT E NGARKIMIT



Ngarkimi



LED e baterisë do të pulsojë të verdhë kur të arrijë 0-74% ngarkesë.

LED në bateri do të pulsojë jeshile nga 75% - 100% ngarkesë.

Bateria e bardhë LED është e ngarkuar plotësisht.

Shënim: Një ngarkesë e plotë zgjat rreth 6.5 orë.

Shënime shtesë

A. LED-të fiken kur bateria është e ngarkuar plotësisht.

B. Pajisja nuk do të ndizet kur karikuesi është i lidhur.

Në përdorim




Ngarkesa e plotë




Ngarkesa mesatare



Ngarkesa e ulët



Pothuajse bosh



Krejtësisht bosh


RICIKLIMI I BATERIVE LITIUM-JON

Kur një bateri Shark Li-ion ka nevojë të zëvendësohet, të asgjësohet ose të riciklohet në përputhje me rregullat apo rregulloret lokale. Në disa zona, është e paligjshme të vendosësh bateritë litium-jon të shpenzuara në një kosh standard mund të kthejë bateritë e shpenzuara në një qendër të autorizuar riciklimi ose shitësi. Kontaktoni qendrën tuaj lokale të riciklimit për informacion se ku duhet të lini baterinë tuaj të shpenzuar.

SHËNIM: Bateria Shark, ashtu si të gjitha bateritë litium-jon, do të ulet natyrshëm në kapacitet me kalimin e kohës nga kapaciteti 100% i një baterie të re.

NGARKIMI I BATERISË LITIUM-JON


NGARKIMI NDËRSA ËSHTË NË MODALITETIN E RUAJTJES



STACIONI I NGARKIMIT TË POZICIONIT NË KËMBË IW3612 SERIES


Ngarkojeni pajisjen duke e vendosur në mol. Sigurohuni që kontaktet në shkop të jenë të radhitura me kontaktet në shtyllën e ngarkimit.

Kur ngarkimi është i plotë dhe ju duhet të përdorni pajisjen përsëri, hiqeni atë nga porti.



HANDHELD VACUUM

Për të karikuar baterinë në vakumin e dorës, lidhni karikuesin me një dalje elektrike dhe pastaj futeni prizën në port nën dorezën e vakumit portual.



HANDHELD VAKUM LIRIM KNOB

Për të shkëputur vakumin e dorës nga shkopi, shtypni butonin e lëshimit në lakun e përparmë të vakumit portativ ku bashkohet me shkopin magjik dhe pastaj ngrini vakumin e dorës. Për të rivendosur vakumin e mbajtur në shkop, rreshtoni vakumin e dorës mbi majën e shkopit magjik dhe rrëshqiteni derisa të klikohet në vend.



NGA NJË VAKUM


Shtypni dhe mbani **butonin e lëshimit të baterisë**, pastaj hiqni baterinë. Lidhni karikuesin në portin e ngarkimit të baterisë. Për të rivendosur baterinë, futeni në vrimën në pjesën e pasme të vakumit të dorës.

SHËNIM: Kur pajisja është e lidhur siç duhet, dritat e ngarkimit të baterisë do të ndizen, duke treguar se karikimi ka filluar.

SHËNIM: Njësia kryesore vjen me një ngarkesë të pjesshme. Për kohëzgjatjen maksimale, ngarkojeni plotësisht para përdorimit të parë (rreth 6.5 orë). Lënia e pajisjes së lidhur nuk do të kompromentojë jetëgjatësinë e baterisë.

HEQJA E BATERISË

HEQJA E BATERISË




BATERIA

Për të hequr baterinë nga vakumi i dorës, shtypni tabin e lëshimit në mbulesën e baterisë dhe hiqni baterinë. Për të riinstaluar, futeni baterinë në compartimentin e dorezës derisa të klikohet në vend.


KONTROLLET DHE MËNYRAT E PASTRIMIT




Shtyje Një buton në ekranin e UI për të ndezur fuqinë. Për të fikur fuqinë, shtypni përsëri butonin. Për të kaluar në mes të ECO, Detektoni dhe nxitni modalitetet, shtypni butonin për ↻ Zgjedhja e modes.



Kur është e drejtë, busulla do të kyçet për të lejuar vetë-ruajtjen kur vakumi i dorës është i ndarë. Vendoseni këmbën në busull për të zhblllokuar drynin për të filluar pastrimin e dyshemesë




Kur drita mbi treguesin e zbulimit është blu, kjo do të thotë se nuk zbulohen mbeturina të rënda dhe fuqia e thithjes është normale. Kur vakumi ndjen mbeturina të rënda, drita do të bëhet e kuqe dhe thithja do të rritet për një fuqi më të madhe pastrimi. Kur drita treguese kthehet në qelbar, mbeturinat hiqen – vazhdoni pastrimin derisa drita treguese të kthehet përsëri blu



Kur të zbulohet një buzë, dritat e përparme do të ndriçojnë skajin për t'u përqendruar në mbeturinat e synuara.

DUKE PËRDORUR ASPIRATORIN TUAJ



Zhblokonte aspiratorin portativ për të pastruar sipërfaqet mbi dysheme. Shtypni butonin e lëshimit të kyçjes së përparme në hendekun e dorës ku takohet me shkopin, dhe më pas hiqni aspiratorin e dorës. Për të lidhur një aksesori në aspiratorin portativ, tërhiqeni në slotin në busull. Për ta hequr atë, shtypni butonin e lëshimit të kyçjes së përparme në hendekun e dorës ku takohet me shkopin dhe nxirreni të bashkangjiturin.




Për të shkëputur busullën e dyshemesë nga shkopi, shkelni në busull duke shtypur butonin e lëshimit të busullës në pjesën e poshtme të shkopit. Ngrije shkopin për ta nxjerrë jashtë. Për të rivendosur shkopin, rreshtojeni mbi qafën e grykës së dyshemesë, pastaj rrëshqiteni derisa të klikohet në vend.


Shënim: mos e hiqni aspiratorin ndërkohë që cikli i evakuimit është në zhvillim e sipër.

DUKE PËRDORUR ASPIRATORIN TUAJ


DUKE PËRDORUR NJË STACION SHKARKIMI AUTOMATIK (SERIA IW3612)




Vendoseni aspiratorin në mol me lëvizjen poshtë. Pasi të lidhet siç duhet, procesi i evakuimit automatik do të fillojë. Cikli i evakuimit do të zgjasë 15 sekonda.



Pasi të përfundojë evakuimi, aspiratori do të vazhdojë të rimbushet derisa të hiqet nga porti.




Shtypni një buton në krye të dokut që tregon një fotografi të hënës. Kjo do të iniciojë një mënyrë të heshtur. Kur porti është në gjendje të heshtur, ju mund të lidhni boshllëkun pa evakuim automatik.




Drita e plotë treguese do të ndriçojë kur pluhuri të jetë plot me mbeturina dhe duhet zbrazur. Për të rivendosur treguesin, hiqni kazanin e pluhurit dhe zbrazeni atë.

Shënim: mos e hiqni aspiratorin ndërkohë që cikli i evakuimit është në zhvillim e sipër.

DRAIN DUSTBIN (SERIA IW3612)




Bini i Pluhurit të Portit mban deri në 45 ditë pluhur dhe mbeturina. Zbrazeni kazanin e pluhurit kur ndizet drita e plotë treguese. Për të hequr binin, ngrije nga doreza.




Për të zbrazur kazanin, mbajeni mbi kovë dhe shtypni butonin e lëshimit në anë. Pjesa e poshtme do të hapet për të çliruar mbeturinat.

ZBRAZJA E KUPËS SË PLUHURIT TË VAKUMIT TË MBAJTUR ME DORË



Për të zbrazur Kupën e Pluhurit të Vakumit Handheld (IW3612 Series), fikni furnizimin me energji elektrike dhe mbani vakumin e mbajtur me dorë mbi pluhur. Shtypni butonin e lëshimit dhe kapaku i kupës së pluhurit do të hapet, duke lëshuar çdo mbeturinë.


PASTRIMI I FILXHANIT TË PLUHURIT DHE FILTRIMI



Me kupën e pluhurit të hapur dhe fuqinë e fikur, shtypni dy butonat e lëshimit dhe nxirreni kupën e pluhurit nga vakumi i dorës.

Shtypni tablat në të dy anët e strehimit të filtrit dhe nxirreni filtrin nga banesa. Për pastrim


Shpëlajeni filtrin vetëm me ujë dhe lëreni të thatet për të paktën 24 orë para se të riinstalohet. Për të instaluar filtrin, vendoseni përsëri në rast dhe pastaj vendoseni përsëri në vend.



Për të pastruar thellë kupën e pluhurit, lëvizni butonin e lëshimit derisa kapaku të hapet plotësisht. Fshini pluhurin dhe mbeturinat me një leckë të thatë, pastaj rindezeni me ujë. Përdorni një leckë të lagur për të hequr mbeturinat. Më lejoni

Kupa e pluhurit të thatet plotësisht për të paktën 24 orë para se të riinstalohet.

HEQJA E FILTRIT ANTI-ALERGIK PËR NJË VAKUM DORE



A. Për të hyrë në filtrin anti-alerjik, vidhosni mbulesën e filtrit në vakumin e mbajtur me dorë në pozicionin e zhbllokuar.

B. Tërhiqni kapakun e filtrit dhe ngrini filtrin anti-alerjik.

C. Rifreskoni filtrin, pastaj zëvendësoni kapakun dhe vendoseni përsëri në pozicionin e kyçur.


Rinconi rregullisht dhe ndryshoni filtrat për të ruajtur fuqinë e thithjes së vakumit. Për të pastruar filtrat, shpëlajini vetëm me ujë. **Lejoni që të gjithë filtrat të thaten plotësisht deri në 48 orë para se të riinstalohen për të parandaluar që lëngu të ngecë në pjesët elektrike.**

Pastroni filtrat të paktën një herë në muaj. Trokit në baltë Lahuni kur është e nevojshme. Pastrimi i shpeshtë ndonjëherë mund të jetë i nevojshëm nëse përdoret me tepri.


E RËNDËSISHME: MOS përdorni sapun kur pastroni filtrat. Përdorni vetëm ujë. Vakumi nuk do të ketë suction nëse filtri post-motor nuk është instaluar. Sigurohuni që të gjithë filtrat të instalohen para se t'i përdorni.

MBAJTJA E VAKUMIT

PASTRIMI I FILTRIT TË SHKARKIMIT AUTOMATIK (SERIA IW3612)





Për të hyrë në filtrin në dok, hiqe derën e filtrit. Shtyp një buton në fund të derës, pastaj anulo derën dhe hiqe. Hiqe filtrin nga doku. Pasi filtri të jetë shpëlarë dhe tharë, riinstaloje duke e rivendosur në dok dhe duke zëvendësuar derën e filtrit.



Për të hyrë në filtrin e shumës së shkarkimit, hiqni kazanin e pluhurit. Para se të hiqni filtrin e shumës së shkarkimit, zbrazni mbetjet e holla nga sipërfaqja. Nxirreni filtrin e shumës së shkarkimit nga porti, pastaj rindezeni vetëm me ujë (mos përdorni sapun). Lëreni filtrin të thahet plotësisht para se ta riinstaloni.


Për rezultate më të mira, pastroni filtrat të paktën një herë në muaj dhe ndryshoni ato rregullisht. Për të pastruar filtrat, shpëljani vetëm me ujë të ftohtë për të parandaluar dëmtimin nga pastrimi i kimikateve. Lejoni që të gjithë filtrat të thahen për të paktën 24 orë para se t'i riinstaloni ato për të parandaluar që lëngu të tërhiqet në pjesët elektrike. Mbjajtja e filtrit të shumës së shkarkimit do të sigurojë një evakuim të suksesshëm.

MIRËMBAJTJA E BUSULLËS



- A. Fike vakumin.
- B. Shtypni butonin e lëshimit të busullës për të ndarë busullën nga shkopi.
- C. Shtypni butonin e lëshimit të furçës dhe largojeni nga busulla.
- D. Pastroni bllokimet dhe hiqni mbeturinat nga furça dhe busulla e dyshemesë.
- E. Hiqni çdo mbeturina dhe fshijeni furçën me një leckë të thatë. Lani furçën me dorë nëse është e nevojshme, duke përdorur vetëm ujë, dhe pastaj lëreni ajrin të thahet plotësisht për të paktën 24 orë.
- F. Kur furça të jetë e thatë, kthejeni në busull duke e futur në busull derisa të klikojë.


PASTRIMI I SENSORËVE



Sigurohuni që të pastroni rregullisht sensorët e zbulimit, pasi fibrat dhe mbeturinat e tjera mund t'i grumbullojnë dhe t'i pengojnë. Nëse sensorët pengohen pjesërisht, modaliteti Clean Sense Detect nuk do të funksionojë siç pritej.


Për të pastruar sensorët (Figura 1):

- Fikni furnizimin me energji elektrike dhe hiqni busullën e dyshemesë.
- Gjeni sensorin DirtDetect në busullën e vakumit portativ (Figura 1), sensorin LightDetect në majën e busullës (Figura 2), dhe sensorin EdgeDetect në anën e busullës (Figura 3).
- Fshijini me butësi sensorët me një leckë mikrofibër dhe hiqni çdo lint dhe mbeturina.
- Rilidhni grykën e dyshemesë në pjesën tjetër të pajisjes dhe ndizni fuqinë. Kontrolloni se pajisja funksionon normalisht.




KONTROLLI PËR BLOKIMET NË FSHESËN E VAKUMIT

Nëse vraponi mbi një objekt të fortë ose të mprehtë ose vëreni një ndryshim të zhurmës gjatë vakumit, kontrolloni për bllokime ose objekte të kapura në furçë.




Kontrolloni për bllokimet në vakumin e dorës:

- Fike vakumin.
- Hiqe vakumin e dorës nga shkopi.
- Kontrolloni hyrjet në kupën e pluhurit dhe hiqni çdo mbeturina ose bllokime.



Kontrolloni për bllokimet në shkopi:


- Fike vakumin.
- Ndajeni vakumin e dorës dhe busullën e dyshemesë nga shkopi.
- Kontrolloni të dy skajet e shkopi magjik për bllokime dhe mbeturina.
- Hiqni çdo mbeturina ose bllokime.



Kontrolloni për bllokimet në busullën e dyshemesë:


- Fike vakumin.
- Hiqe shkopin nga busulla e dyshemesë.
- Shtypni butonin e lëshimit të furçës dhe largojeni nga busulla.
- Hiqni të gjitha bllokimet dhe lironi

KONTROLLI PËR BLOKIMET NË DOKU BOSH AUTOMATIK (SERIA IW3612)



Kontrolloni për bllokimet në pikën e ngarkimit:

- Fike portin.
- Hiqe vakumin nga doku.
- Shtypni një lak në pjesën e pasme të shtyllës së mbushjes dhe ngrini shtyllën larg dokut.
- Kontrolloni fundin e shtyllës së ngarkimit dhe majën e dokut. Për çdo mbeturina apo bllokime.



Kontrolloni për bllokadat në port:

- Fike portin.
- Hiqe vakumin nga doku.
- Hiqe kazanin e pluhurit nga doku.
- Kontrolloni daljen për mbeturina ose bllokime.

Të gjitha mbetjet e furçës dhe të grykës së dyshemesë.

- Zhvendoseni furçën përsëri në busull, duke u siguruar që gjithçka të jetë e rreshtuar dhe në vend.

! KUJDES: Për të zvogëluar rrezikun e goditjes dhe operimit të paqëllimshëm, fikni furnizimin me energji elektrike dhe hiqni baterinë para se të shërbeni.

Vakumi nuk mbledh mbeturinat. Nuk ka thithje ose thithje të lehtë. Treguesi i tretë në vakum handheld është krejtësisht i verdhë.

(Shih seksionin Block Check për më shumë informacion.)

- Kupa e pluhurit mund të jetë plot; Kupë pluhuri bosh.
- Kontrolloni busullën e dyshemesë për bllokime; Hiqni bllokimet nëse është e nevojshme.
- Hiqini bristujt nga tapeti ose bristujt që mund të mbështillen rreth furçës.
- Kontrolloni lidhjen midis vakumit portativ dhe shkopi të kycjes; Hiqni bllokimet nëse është e nevojshme.
- Kontrolloni filtrat për të parë nëse duhet të pastrohen. Ndëni udhëzimet për ringjimin dhe tharjen e plotë të filtrave para se t'i riinstaloni.

Vakumi ngre qilimat.

- Sigurohuni që të mos ndizni modalitetin e nxitjes. Kini kujdes kur vakumoni qilimat ose qilimat me skaje të qepura me delikatesë.
- Fike pajisjen për t'u shkëputur nga tapeti dhe pastaj rinis.

Furça në busullën e dyshemesë nuk rrotullohet.

- Fike menjëherë vakumin. Hiq çdo bllokim para se ta ndezësh vakumin. Sigurohuni që vakumi i dorës të shtyhet aq larg sa furça të angazhohet gjatë përdorimit.
- Nëse busulla e dyshemesë ka drita koke dhe ato nuk ndriçohen, ka një problem me lidhjen midis vakumit të dorës, shkopi të busullës. Përpiku t'i ndash pjesët dhe pastaj t'i riidhësh.

Vakumi fiket.

Ka disa shkaqe të mundshme të një ndërprerjeje të vakumit vetë, duke përfshirë bllokimet, problemet e baterisë dhe mbinxehjen. Nëse vakumi fiket vetë, ndiqni këto hapa:

- Ndizni vakumin dhe kontrolloni treguesit e baterisë në vakumin portativ. Nëse kërkohet ngarkimi, sigurohuni që energjia e vakumit të fiket dhe vendoseni në dokun e ngarkimit.
- Zbrazi filxhanin e pluhurit dhe pastroni filtrat (shih seksionin mbi pastrimin e filxhanit të pluhurit dhe filtrin).
- Kontrolloni shkopin, lidhjet dhe hyrjet dhe hiqni bllokimet.
- Lëreni pajisjen dhe baterinë të ftohet për të paktën 45 minuta, derisa të kthehen në temperaturën e dhomës.
- Shtypni një switch për të rifilluar vakumin.

Treguesit e baterisë së dorës lëkunden.

- Drita në unazën e hundës ndriçon të kuqe (Fig. A) Bllokimi i busullës. (Shih seksionin Mbatja e vakumit.) Kontakto shërbimin ndaj Klientit në www.sharkclean.eu Nëse përjetoni ndonjë nga treguesit e listuar më poshtë:
- Dritat ECO dhe BOOST LED që ndizen (Figura B): Overcurrent ose shkurt.
- Të gjitha LED-të përveç ECO-së janë flashing (Fig. C): Motori është mbinxehur.
- Të gjitha LEDs përveç ECO dhe DETECT blink (Figura D): Shpejtësi e tepruar.
- Të gjitha LED përveç boost dhe DETECT flicker (Figura E): Komunikimi.
- Dritat DETECT dhe BOOST LED po ndizen (Fig. F): Mund të ketë një problem elektrik me busullën.
- DETEKTIMI DHE SHKREPJA E UNAZËS SË UI (Figura G): Gabim i zbulimit të mbeturinave. Hiqe sensorin e zbulimit të mbeturinave.
- Dritat e kokës dhe detektimi i dritave LED që ndizen (Figura H): Gabim i zbulimit të skajeve.



Fotografia. A



Fotografia. B



Fig.



Figura D



Fotografia. E



Fotografia. F










Fotografia. G



Fotografia. H

SHËNIM: Nëse aspiratori ende nuk punon siç duhet, kontaktoni www.sharkclean.eu Shërbimi ndaj Klientit

- A** Vende të vështira për t'u arritur
- B** Suplement pluhuri në vende të vështira për
- C** Aksesori për pastrimin e mbulesave
- D** Aksesori i gjerë për pastrimin e mbulesave
- E** Multi-Tool për kafshët shtëpiake
- F** Mjet i motorizuar për kafshët
- G** Bateria e zëvendësimit
- H** Filtër para motorit në fshesë me korrent dore
- I** Shkarkimi automatik i soketit për filtrin anti-alergjik post-motor
- J** Shkarkimi automatik i shumës së shkarkimit të shumës
- K** Filtër anti-alergjik post-motorik në aspirator të mbajtur me



SHËNIM: Jo të gjitha shtesat vijnë me të gjitha njësitë. Ju lutemi referojuni Udhëzuesit të Fillimit të Shpejtë të Kutisë së Paketimit për konfigurimin e pajisjes suaj. Për të porositur aksesore shtesë, vizitoni sharkclean.eu.

Kur një konsumator blen një produkt në Evropë, ai ose ajo merr përfitimin e të drejtave ligjore që lidhen me cilësinë e produktit ("të drejtat tuaja ligjore"). Ju mund t'i zbatoni këto të drejta kundër shitësit tuaj. Megjithatë, tek Shark® kemi qaq shumë besim në cilësinë e produkteve tona, sa që i japim pranimin origjinal të produktit një garanci shtesë të prodhuesit deri në pesë vjet (2 vjet standard plus 3 për regjistrim). Këto kushte zbatohen vetëm për garancinë e prodhuesit tonë – të drejtat tuaja statutores nuk janë ndryshuar.

Termat më poshtë përshkruajnë parakushtet dhe shtrirjen e garancisë sonë. Ato nuk ndikojnë në të drejtat ose detyrimet tuaja ligjore si tregtar dhe në kontratën tuaj me ta.

Litium-jon i fuqizuar nuk mbulohet nga garancia 5-vjeçare

Garancitë e peshkaqenëve®

Një pajisje shtëpiake si një aspirator është një investim i rëndësishëm. Makina juaj e re duhet të funksionojë siç duhet për sa më gjatë që të jetë e mundur. Garancia që vjen me të është një konsideratë e rëndësishme – dhe ajo pasqyron se sa besim ka prodhuesi në produktin e tyre dhe cilësinë e prodhimit.

Çdo makinë peshkaqeni® vjen me pjesë të lira dhe një garanci pune. Ju mund të gjeni mbështetje online në

www.sharkclean.eu

Si ta regjistroni garancinë e zgjatur të peshkaqenit® tim?

Për t'u regjistruar online, ju lutemi vizitoni www.Peshkaqeni.BE/Register-guarantee. Produktet e blera direkt nga Shark® regjistrohen automatikisht.

• Data e blerjes së makinës (shënim konfirmimi ose dorëzimi)

Për t'u regjistruar online, ju lutemi vizitoni www.Peshkaqeni.BE/Register-guarantee. Produktet e blera direkt nga Shark® regjistrohen automatikisht.

E RËNDËSISHME

• Si garancia 2-vjeçare ashtu edhe ajo e zgjatur 3-vjeçare do të mbulojnë vetëm produktin tuaj nga dita e blerjes.

• Ju lutem mbanini konfirmimin tuaj në çdo kohë. Nëse keni nevojë të përdorni garancinë tuaj, ne do të kemi nevojë për konfirmimin tuaj për të konfirmuar se informacioni që na keni dhënë është i saktë. Dështimi për të prodhuar një konfirmim të vlefshëm mund të anulohet garancinë tuaj.

Cilat janë përfitimet e nënshkrimit për garancinë time falas të peshkaqenëve®?

Kur të regjistroni garancinë tuaj, ne do të kemi detajet tuaja në dorë nëse ndonjëherë kemi nevojë për të marrë në kontakt. Nëse më tej pranoi të merrni mesazhe nga ne, mund të merrni edhe këshilla se si të merrni më të mirën nga vakumi® i Peshkaqenit dhe të dëgjoni të rejtat më të fundit për teknologjinë dhe nisjen e re të Shark®.

Nëse e regjistroni garancinë tuaj online, do të merrni konfirmimin e menjëhershëm se keni marrë informacionin tuaj.

Sa kohë janë të nevojshme makinat® e reja të peshkaqenëve?

Besimi ynë në kontrollin tonë të cilësisë do të thotë se aspiratori juaj i ri Shark® është i garantuar deri në pesë vjet (2 vjet plus 3 vjet pas regjistrimit).

Çfarë mbulohet nga garancia® e lirë e peshkaqenëve?

Riparoni ose zëvendësoni (sipas dëshirës së Peshkaqenit) makinën tuaj të Peshkaqenit®, duke përfshirë të gjitha pjesët dhe punën. Një garanci peshkaqeni® është përveç të drejtave tuaja ligjore si konsumator.

Çfarë nuk mbulohet nga garancia® e lirë e peshkaqenëve?

- Locks – Për detaje se si të zhbëlloni aspiratorin tuaj, ju lutemi referojuni udhëzimeve.
- Veshje dhe lot normal si furçë, fitil, rrip, bateri, hoses, etj.
- Dëmtime aksidentale, gabime të shkaktuara nga përdorimi ose kujdesi neglizhent, abuzimi, neglizhenca, operimi i paskrupullit ose trajtimi i aspiratorit që nuk përputhet me udhëzimet e Shark® të furnizuara me makinën tuaj.
- Përdorni një aspirator për çdo gjë tjetër përveç nevojave normale të shtëpisë.
- Përdorimi i pjesëve që nuk janë të instaluar ose të instaluar në përputhje me udhëzimet për përdorim.
- Përdorni pajisje që nuk janë përbërës të vërtetë peshkaqeni®.
- Instalim i pasaktë (përveç nëse instalohet nga Shark®).
- Riparimet ose ndryshimet e bëra nga Peshkaqeni® ose agjentët e tij.
- Bateri litium-jon. Shih më poshtë për garancinë e baterisë.

Çfarë ndodh kur garancia ime skadon?

Peshkaqeni® nuk projekton products për të zgjatur për një kohë të kufizuar. Ne vlerësojmë dëshirën e klientëve tanë për të bërë që aspiratorët e tyre të riparohen pas skadimit të garancisë. Në këtë rast, ju lutemi kontaktoni linjën tonë të ndihmës pa pagesë.

Ku mund të blej pjesë rezervë peshkaqeni®?

Pjesët dhe aksesoret e këmbimit të peshkaqenëve® janë zhvilluar nga të njëjtët inxhinierë që zhvilluan vakumin® e peshkaqenit tuaj. Ju mund të gjeni një gamë të plotë të pjesëve zëvendësuese të Peshkaqenit®, pjesëve zëvendësuese dhe sendeve për të gjitha makinat Shark® në www.Peshkaqeni.BE. Mbanini parasysh se dëmet e shkaktuara nga përdorimi i pjesëve të këmbimit nuk mbulohen nga garancia juaj.

DY (2) VJET GARANCI TË KUFIZUAR NË BATERI

Kur një konsumator blen një produkt në Evropë, ata përfitojnë të drejta ligjore që lidhen me cilësinë e produktit. Ju mund t'i zbatoni këto të drejta kundër shitësit tuaj. Megjithatë, në Shark® ne jemi kaq të sigurt në cilësinë e produkteve tona, sa që ne ju japim një garanci shtesë të prodhuesit dy-vjeçar mbi baterinë. Këto kushte zbatohen vetëm për garancinë e prodhuesit tonë – të drejtat tuaja statutores nuk preken.

Çdo makinë peshkaqeni® vjen me pjesë të lira dhe një garanci pune. Ju mund të gjeni mbështetje online në www.sharkclean.eu/register-guarantee

E RËNDËSISHME

- Garancia e prodhuesit mbulon baterinë tuaj për 2 vjet duke filluar nga data e dorëzimit.
- Ju lutem mbani konfirmimin tuaj në çdo kohë. Nëse keni nevojë të përdorni garancinë tuaj, ne do të kemi nevojë për konfirmimin tuaj për të konfirmuar se informacioni që na keni dhënë është i saktë. Dështimi për të prodhuar një konfirmim të vlefshëm mund të anulojë garancinë tuaj.

Sa kohë janë bateritë® e reja Shark?

Besimi ynë në kontrollin tonë të cilësisë do të thotë se bateria juaj e re e aspiratorit Shark® është e garantuar për një total prej dy vjetësh.

Çfarë mbulohet nga garancia® e lirë e peshkaqenëve?

Riparimi ose zëvendësimi i makinës suaj Shark® (sipas dëshirës së Shark për të vendosur nëse do t'i zëvendësojë apo riparojë ato) duke përfshirë të gjitha pjesët dhe punën. Një garanci peshkaqeni® është një shtesë në shërbimet tuaja ligjore si konsumator.

Çfarë nuk shkon me garancinë® e peshkaqenit të lirë?

- A. Veshja normale e pjesëve që kërkojnë mirëmbajtje të rregullt dhe/ose zëvendësim për të siguruar funksionimin e duhur të njësisë suaj.
- B. Dëmtime aksidentale, gabime të shkaktuara nga përdorimi ose kujdesi neglizhent, abuzimi, neglizhenca, operimi i paskrupullt ose trajtimi i aspiratorit që nuk përputhet me udhëzimet e Shark® të furnizuara me makinën tuaj.
- C. Përdorni baterinë për çdo gjë tjetër përveç qëllimeve normale shtëpiake.
- D. Përdorimi i pjesëve që nuk janë të instaluar ose të instaluar në përputhje me udhëzimet.
- E. Përdorni aksesore që nuk janë pjesë® rezervë peshkaqeni.
- F. Instalim i pasaktë (përveç nëse instalohet nga Shark®).

Ku mund t'ju blej pjesët rezervë të Peshkaqenit® dhe aksesoret?

Pjesët dhe aksesoret e këmbimit të peshkaqenëve® janë zhvilluar nga të njëjtët inxhinierë që zhvilluan vakumin® e peshkaqenit tuaj. Ju mund të gjeni një gamë të plotë të pjesëve zëvendësuese të Peshkaqenit®, pjesëve zëvendësuese dhe sendeve për të gjitha makinat Shark® në www.Sharkclean.BE. Mbani parasysh se dëmet e shkaktuara nga përdorimi i pjesëve të këmbimit® nuk mbulohen nga garancia.

SHËNIMET



TECHNISCHE DATEN DES GERUCHSNEUTRALISATORS

- A. Produktname: Geruchsneutralisierungskartusche
B. Shark Ninja 89 A Street, Needham, MA 02494
C. Gewicht: 17,4 g
D. Inhaltsstoffe: Solid SM verbundpolymer C17 + Duftstoff SE 446676 Die abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT und SHARK sind eingetragene Marken in der Europäischen Union von SharkNinja Operating LLC

CARACTÉRISTIQUES DE LA CARTOUCHE ANTI-ODEUR

- A. Nom du produit : Cartouche anti-odeur
B. Produit : Shark Ninja 89 A Street, Needham, MA 02494
C. Poids : 17,4 g
D. Ingrédients : Polymère composite SM solide C17 + parfum SE 446676 Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous efforçons d'améliorer constamment nos produits ; par conséquent, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.
Contenues dans ce Manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT et SHARK sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC au sein de l'Union européenne.

SPESIFIKIMET E NEUTRALIZUESIT TË AROMËS

5. Emri i produktit: Kartridge neutralizues i aromës
6. Produhuesi: Shark Ninja 89 A Street, Needham, MA 02494
7. Peshë: 17.4g / 0.61oz
8. Përbërësit: Solid SM përbërë polimer C17 + aromë SE 446676
Ilustrimet mund të ndryshojnë nga produkti aktual. Ne vazhdimisht përpikemi të përmirësojmë produktet tona; Prandaj specifikimet e përmblajtura këtu janë subjekt i ndryshimit.
Pa llogjtim, © 2024 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT and SHARK

LUGTNEUTRALISERINGSSPEKIFIKATIONER

- H. Produktnavn: Lugtneutraliseringspatron
I. Produkt: Shark Ninja 89 A Street, Needham, MA 02494 11. Vægt: 17,4g / 0,61oz
12. Ingredienser: Solid SM-komposittpolymer C17 + duft SE 446676 Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, og derfor kan specifikationerne i denne Vejledning blive ændret uden varsel. © 2024 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT og SHARK er registrerede varemærker tilhørende SharkNinja Operating LLC i EU.

ESPECIFICACIONES SOBRE EL CARTUCHO NEUTRALIZADOR DE OLORES

- A. Nombre del producto: Cartucho neutralizador de olores
B. Produces: Shark Ninja, 89 A Street, Needham, MA 02494 (EE. UU.)
C. Peso: 17.4 g
D. Përbërësit: polimero compuesto SM sólido C17 + fragancia SE 446676 Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambios sin aviso previo. © 2024 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT y SHARK son marcas comerciales de SharkNinja Operating LLC registradas en la Unión Europea.

SPECIFICHE DELLA NEUTRALIZZAZIONE DEGLI ODORI

- A. Nome del prodotto: cartuccia per la neutralizzazione degli odori
B. Produttore: Shark Ninja 89 A Street, Needham, MA 02494
C. Peso: 17.4 g
D. Përbërësit: Polimero composto Solid SMC17 + aroma SE 446676
Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Shark si impegna costantemente per migliorare i propri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifica senza preavviso.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT e SHARK sono marchi di SharkNinja Operating LLC registrati nell'Unione europea.

**SharkNinja Europe Ltd, 1/2 Floor
Building 3150, Thorpe Park,
Century Way, Leeds, England,
LS15 8BZ**

SPECIFIKAT GEURNEUTRALISATIE

- A. Productnaam: Geurneutralisatie cartridge
B. Produkt: Shark Ninja, 89 A Street, Needham, MA 02494
C. Gewicht: 17,4 g / 0,61 oz
D. Ingrediënten: Vaste SM composietpolymeer C17 + geur SE 446676 De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren; Daarom zijn de specificaties in Dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT en SHARK zijn geregistreerde handelsmerken van SharkNinja Operating LLC in de Europese Unie.

SPESIFIKASJONER PËR NEUTRALIZUESIN E NUHATJES

- A. Produkti: Erë-neutralizues-cartridge
B. Producent: Shark Ninja 89 A Street, Needham, MA 02494, USA 3. Age: 17.4 g / 0.61 unse
D. Ingredienser: Solid SM komposittpolymer C17 + duft SE 446676 Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi tilstreber hele tiden å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene nevnt her bli endret uten Videre Varsel. © 2024 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT og SHARK er registrerte varemærker som tilhører SharkNinja Operating LLC i EU.

ESPECIFICAÇÕES DO NEUTRALIZADOR DE ODORES

- A. Nome do produto: Cartucho neutralizador de odores
B. Produzido: Shark Ninja 89 A Street, Needham, MA 02494 3. Peso: 17.4 g / 0.61 oz
4. Përbërësit: Polimero composto Solid SM C17 + fragância SE 44667635 Siç ilustrrohet nga differn do produto real. Melhoramos continuamente Produtos hundes. Assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a Alterações sem aviso prévio. © 2024 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT e SHARK são marcas registradas na União Europeia da SharkNinja Operating LLC.

HAJUNPOISTON TEKNISET TIEDOT

- A. Tuotteen nimi: Hajunpoistopatruna
B. Valmistaja: Shark Ninja 89 A Street, Needham, MA 02494, Yhdysvallat
C. Paino: 17,4 g
D. Ainesosat: Kestävä SM-komposittipolymeeri C17 ja hajuste SE 446676 Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annettut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. © 2024 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT ja SHARK ovat SharkNinja Operating LLC -yhtiön Euroopan unionissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

SPECIFIKATIONER FÖR LUKTNEUTRALISERARE

- A. Produktnamn: Luktneutraliserande patron
B. Tillverkare: Shark Ninja 89 A Street, Needham, MA 02494 3. Vic: 17.4 g/0.61 oz
D. Ingredienser: Solid SM Composite Polymer C17 + doft SE 446676
Kvart Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar konstant efter att förbättra våra produkter, därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT och SHARK är registrerade varumärken som tillhör SharkNinja Operating LLC i Europeiska unionen.

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Gjermani**

IW3612EU_Series_IB_MP_240729_Mv1

GEDRUCKT IN CHINA - IMPRIMÉ EN CHINE - PRINTED IN CHINA - TRYKT I KINA - IMPRESO EN CHINA - STAMPATO IN CHINA - GEDRUKT IN CHINA - TRYKKET I KINA - IMPRESSO NA CHINA - PAINETTU KIINASSA - TRYCKT I KINA



**COMTRADE
DISTRIBUTION**

Друштво за производство, промет и услуги **Комтрејд Дистрибуција Скопје**

Компани për prodhim, shitje dhe shërbime **Comtrade Distribution Shkup**

Продажба и сервис/Shitje dhe servis: Скопје, Бул.Киро Глигоров бр.13, Скопје, Kiro Gligorov 13

Тел/Факс- Tel/Fach: 02 3090 050 3091 112/

ГАРАНТЕН ЛИСТ/ FLETË GARANCONI

Податоци за крајниот корисник/ Të dhënat e përdoruesit fundor:

Име и презиме (име на фирма)/Emri dhe mbiemri (emri i kompanisë) _____

Адреса/ Adresë: _____

Потпис на корисникот/Nënshkrimi i përdoruesit: _____ број на л.ж/Numri i ID-së _____

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë) _____

Во/ Në _____, Дата/Data: _____

M.P

Потпис/ Nënshkrimi _____

Податоци за продавачот:

Име и презиме (име на фирма): _____

Адреса/ Adresë _____

Потпис на корисникот/Nënshkrimi i përdoruesit: _____ број на л.ж/Numri i ID-së _____

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë) _____

Во/ Në _____, Дата/Data: _____

M.P

Потпис/ Nënshkrimi _____



Задолжително запознајте се со гарантните услови на следните страни од овој документ/Sigurohuni që të njiheni me kushtet e garancisë në faqet vijuese të këtij dokumenti

Уредите се тестирани и атестирани согласно Правилникот за атестирање на производите кои предизвикуваат радио-фреквенциски пречки/Pajisjet janë testuar dhe certifikuar në përputhje me rregulloret për certifikimin e produkteve që shkaktjnë interferenca në radiofrekuencë

Спецификација на испорачаните производи/Specifikimi i produkteve të dorëzuara

Сервисен Купон бр 1 (Купонот се пополнува само во случај на поединечна рекламација/ Купон i Servisimit Nr.1 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бр/Nr.ser:	Дата на Прием/ Data e pranimit:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање Data e servisimit:
		Дата на испорака/ Data e dorëzimit:
		Сервисер/Servicei:

Сервисен Купон бр 2 (Купонот се пополнува само во случај на поединечна рекламација/ Купон i Servisimit Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бр/Nr.ser:	Дата на Прием/ Data e pranimit:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање Data e servisimit:
		Дата на испорака/ Data e dorëzimit:
		Сервисер/Servicei:

Сервисен Купон бр (Купонот се пополнува само во случај на поединечна рекламација/ Купон i Servisimit Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бр/Nr.ser	Дата на Прием/Data:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање: Data e servisimit
		Дата на испорака: Data e dorëzimit
		Сервисер/Servicei:

Изјава

Потрошувачот има законски права кои произлегуваат од националното законодавство со кои се регулира продажбата на производите и правата не се загрозени со гаранцијата. Трошоците за отстранување на дефектите паѓаат на товар на давателот на гаранцијата.

Гарантна изјава на продавачот

-Гарантниот рок за производот е наведен на страна 4 од гарантниот лист.

Продавачот гарантира дека производот испорачан е функционално во склад со наведените технички податоци и особини, ако купувачот стриктно се придржува кон упатството за ракување со уредот.

-Продавачот гарантира дека во текот на целиот гарантен рок обезбедува:отстранување на евентуални дефекти, технички недостатоци и оригинални резервни делови, на наш трошок, доколку до неспособноста на производот е настаната на начин предвиден во упатствата за користење на производот.

-Не гарантира и не сноси одговорност за софтвер (Оперативен систем, дополнително инсталирани програми и податоци кои се на Купувачот)

- Со добивање на овој гарантен лист, се смета дека крајниот купувач е запознат и согласен со се што пишува во него

-За сите спорови врсани за оваа гаранција надлежен ќе биде судот во Скопје

-Доколку поправката на рекламираниот уред трае подолго од 15 (петнаесет) работни денови, гаранцијата се продолжува за онолку денови колку што траела поправката на уредот.Продолжувањето на гарантниот рок се упишува во гарантниот лист од страна на сервисерот.

-Рекламациите се примаат исклучиво сервисните објекти на Продавачот или договорените сервисни простории од страна на овластените лица.Адресите се наведени на страна 1 од оваа гаранција.

-Продавачот се обврзува дека во случај на рекламација на функционалноста на уредот во текот на гарантниот период:да го поправи, замени со друг уред кој може да биде нов или еквивалентен на нов или со уред кој има слични карактеристики или со уред предвиден од страна на Произведувачот, на сопствен трошок.

-Доколку не можеме да го отстраниме дефектот или не бидеме во можност да го замениме уредот во рок од 30денови од датумот на приемот на уредот на сервис, а купувачот ќе му биде одобрен износ во висина на цената на производот на денот на враќањето на финансиските средства.

-Заманетите делови, во гарантниот период, преоѓаат во сервис на ЦТ Компјутерс, сопственост на Продавачот.

-Во технолошкиот век на траење на производот 3 години кој трае после истекот на гарантниот период, ќе обезбедиме сервисни услуги и резервни делови

-Услугите на терен и/или одржување, кои не се вклучени во цената на производот, се решаваат према важечкиот ценовник.

-Гаранцијата на LCD панелите (за TFT мониторите и преносните компјутери) е во согласност со тековната политика на точни на дефект дадена од производителот и не се применува надвор д таквите норми.

Обврски на купувачот

Купувачот е должен:

1.да при приземвање на уредот воочи негова некомплетност или физичка оштетеност, бидејќи дополнителни рекламации од тој тип нема да важат.

2.задолжително да се придржува на упатството за употреба на уредот

3.да обезбеди амбиентални услови кои се наведени во документацијата на уредот и да обезбеди уредот да биде заштитен од каков и е тип на зрачење

4.да обезбеди стабилен извор на електрично напојување

5.пред првата употреба да се запознае со условите за работа на уредот, условите на оваа гаранција како и со техничката документација

6.во случај на рекламација на уредот задолжително да приложи фискална сметка (фактура)и оригинален заверен гаранциски лист. Сите наведени мораат да бидат уреднопополнети и заверени.

7.Доколку не сме во можност да го поправиме уредот или замениме со нов, еквивалентно на нов или со производ предвиден од страна на производителот, се доставува комплетната оригинална амбалажа и ќе се одбие од износот наменат за рефундирање на корисникот. Во случај на замена на уредот, ќе се задржат компонентите што фалат од комплетот на новиот уред.

Гаранцијата не важи поради:

-неадекватна инсталација или нестручно користење или неадекватно одржување

-механичко, хемиско или било какво друго оштетување во транспорт, при распакување или користење на уредот

-варијација во напонот на електричната мрежа, удари од гром и пропратни појави

-виша сила или елементарни непогоди

-користење на софтвер, медиуми за репродукција(било оптички или магнетни), уреди за поврзување, други приклучни уреди, делови или потрошен материјал кој не се производ или авторизирани од страна на производителот

-не авторизирани преправки и поправки и последици настанати од тоа

-надоворешно влијание: влага, вода, топло, вибрација, прашина, екстремни услови а наворешната средина и сл.

-за делови кои при употреба се трошат:тонери, кертриџи, глава на инк-џет принтери, валаццата повлекување, механизми за транспорт на картија

-за делови кои при употреба се трошат: гуми на врата подложни на механички оштетувања,ножеви,перки и сл.

Губење на гаранција

-Доколку утврдиме дека (Сервис на Комтретјд Дистрибуција ДООЕЛ) дека на рекламираните уреди е вршено неовластена сервисна интервенција

-нестручно и несовесно користење на производот

-не придржување на условите дефинирани во поглавјето обврски на купувачот, точни:2,3,4,5 и 6,

Декларата е гарancisé së shitéit

- Periudha e garancisë për produktin është e specifikuar në faqen 4 të kartës së garancisë.

Shitësi garanton që produkti do të funksionojë në mënyrë korrekte në përputhje me të dhënat teknike dhe vetitë e specifikuara, nëse blerësi respekton rreptësisht udhëzimet për funksionimin e pajisjes.

Shitësi garanton se gjatë gjithë periudhës së garancisë siguron: heqjen e defekteve të mundshme, të mangësive teknike dhe pjesëve rezervë origjinale, me shpenzimet tona, nëse defekti i produktit është shkaktuar në mënyrën e parashikuar në udhëzimet për përdorimin e produktit.

-Nuk garanton dhe nuk mban përgjegjësi për softuerin (Sistemi operativ, programet e instaluarat shtesë dhe të dhënat që i përkasin blerësit)

- Me marrjen e kësaj karte garancie, konsiderohet se blerësi përfundimtar është i njohur dhe pajtohet me gjithçka që shkruhet në të.

- Për të gjitha kontestet lidhur me këtë garanci do të jetë kompetente gjykata në Shkup

- Nëse riparimi i pajisjes së reklamuar zgjat më shumë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pune, garancia zgjatet për aq ditë sa ka zgjatur riparimi i pajisjes.Zgjatja e periudhës së garancisë shënohet në fletën e garancisë nga tekniku i shërbimit .

- Ankesat pranohen ekskluzivisht në ambientet e shërbimit të shitësit ose në ambientet e shërbimit të dakordura nga personat e autorizuar Adresat jane te listuara ne faqen 1 te kesaj garancie.

- Shitësi merit përsëri që në rast ankesë për funksionalitetin e pajisjes gjatë periudhës së garancisë: ta riparojë atë, ta zëvendësojë me një pajisje tjetër që mund të jetë e re ose ekuivalente me një të re ose me një pajisje që ka karakteristika të ngjashme ose me një pajisje të siguarat nga prodhuesi, me shpenzimet e tij.

- Nëse nuk mund ta rregullojmë defektin ose nuk jemi në gjendje ta zëvendësojmë pajisjen brenda 30 ditëve nga data e marrjes së pajisjes për shërbim, dhe blerësit do t'i jepet një shumë e barabartë me çmimin e produktit në ditën e rimbursimit .

- Pjesët e ndërruara, gjatë periudhës së garancisë, kalojnë në shërbimin e CT Computers, në pronësi të Shitësit.

Gjatë jetës teknologjike të produktit për 3 vjet, e cila zgjat pas skadimit të periudhës së garancisë, ne do të ofrojmë shërbime shërbimi dhe pjesë këmbimi

- Shërbimet në terren dhe/ose të mirëmbajtjes, të cilat nuk përfshihen në çmimin e produktit, shihen sipas listës së çmimeve të vlefshme.

- Garancia e panelit LCD (për monitorët TFT dhe kompjuterët notebook) është në përputhje me politiken aktuale të pikës së dështimit të ofruar nga prodhuesi dhe nuk zbatohet jashtë normave të titlla.

Detyrimet e blerësit

- Blerësi është i detyruar të:
1. në momentin e marrjes së pajisjes, vëreni mosplotësimin e saj ose dëmtimin fizik, sepse ankesat shtesë të atij lloji nuk do të jenë të vlefshme.
 2. është e detyrueshme respektimi i udhëzimeve për përdorimin e pajisjes
 3. të sigurojë kushtet mjedisore që janë të përcaktuara në dokumentacionin e pajisjes dhe të sigurojë që pajisja të jetë e mbrojtur nga çdo lloj rrezatimi
 4. për të siguruar një burim të qëndrueshëm të energjisë elektrike
 5. Përpara përdorimit të parë, njihuni me kushtet e funksionimit të pajisjes, kushtet e kësaj garancie si dhe me dokumentacionin teknik.
 6. Në rast prërditimi për pajisjen, është e detyrueshme të dorëzoni një llogari fiskale (faturë) dhe një kartë garancie origjinale të certifikuar. Të gjitha të listuara duhet të plotësohen dhe certifikohen siç duhet
 7. Nëse nuk jemi në gjendje të riparojmë pajisjen ose ta zëvendësojmë atë me një të re, ekuivalente me një të re ose me një produkt të ofruar nga prodhuesi, pakëtimi i plotë original do të dorëzohet dhe do të zbritet nga shuma e destinuar për rimbursim përdorues. Në rastin e zëvendësimit të pajisjes, komponentët që mungojnë nga kompleti i ri i pajisjes do të mbahen

Garancia nuk është e vlefshme për shkak të:

- instalim joadekuat ose përdorim joprofesional ose mirëmbajtje joadekuat
- dëmtime mekanike, kimike ose ndonjë dëm tjetër gjatë transportit, gjatë shpaktimit ose përdorimit të pajisjes
- ndryshimi i tensionit të rrjetit elektrik, rrufeja dhe dukuritë shoqeruese.
- Forca madhore ose fatkeqësitë natyrore
- përdorimi i softuerit, mediave të luajtjes (qoftë optike ose magnetike), pajisjeve lidhëse, pajisjeve të tjera lidhëse, pjesëve ose materialeve harkhuese që nuk janë produkt ose të autorizuar nga prodhuesi
- modifikimet dhe riparimet e paautorizuara dhe pasojat që rrjedhin prej tyre
- ndikimi i jashtëm: lagështia, uji, nehtësia, dridhjet, pluhuri, kushtet ekstreme dhe mjedisi i jashtëm, etj.
- për pjesët që konsumohen gjatë përdorimit: tonerët, fshkëjt, kokën e printerit me bojë, tërheqës me rul, mekanizmat e transportit të letrës
- për pjesët që konsumohen gjatë përdorimit: gomat e dymere që i nënshtrohen dëmtimeve mekanike, thika, pendët, etj.

Humbja e garancisë

- Nëse konstatohet se (Komtrejdr Distribucija DOOEL Service) është kryer ndërhyrje e paautorizuar e shërbimit në pajisjet e reklamuar.
- përdorimi joprofesional dhe i pakujdesshëm i produktit
- mosrespektimi i kushteve të përcaktuara në kapitullin e detyrimeve të blerësit, pikat: 2, 3, 4, 5 dhe 6,

Спецификација на испорачаните производи/ Специfikimi i produkteve të dorëzuara

Производ:

Сериски број:

Во случај корисникот на уредот да користи не оригинален или поправан полнач за полнење на истиот, не се признава гаранцијата на целиот уред./ Në rast se përdoruesi i pajisjes përdor një karikues jo origjinal ose të riparuar për ta ngarkuar atë, garancia e të gjithë pajisjes nuk njihet.

- *Гаранција на Tesla ТВ 36 месеци/ Garanci për bateri dhe përshtatës për Tesla TV, 36 muaj
- *Гаранција на Тошиба ТВ 24 месеци/ Garanci për bateri dhe përshtatës për Toshiba TV, 24 muaj
- *Гаранција на ТЦЛ ТВ 24 месеци/ Garanci për bateri dhe përshtatës për TCL TV, 24 muaj
- *Гаранција на батерија за Лаптоп ACER-12 месеци/ Garancia e baterisë për Laptop ACER - 12 muaj
- *Гаранција на адаптер за Лаптоп ACER-12 месеци/ Garancia e përshtatës për Laptop ACER - 12 muaj
- *Гаранција на Tesla фрижидери, шопрети, машини за перене, машини за сушење, машини за садови и вградини апарати 60 месеци/ Garanci për frigoriferët Tesla, soba, lavatrice, tharëse, pjatolarëse dhe pajisje të integruara 60 muaj
- *Гаранција на Tesla aspiratori 24 месеци/ Garanci për aspiratorët TESLA për 24 muaj
- *Гаранција на Tesla микробранови печки и мали кукини апарати 12 месеци/ Garanci për furrat me mikrovalë Tesla dhe pajisjet e vogla shtëpiake për 12 muaj
- *Гаранција на Xiaomi монитори за температура и влажност 3 месеци / Garanci për monitorët Xiaomi për 3 muaj
- *Гаранција на Xiaomi мауси 6 месеци/ Garancia e mautit Xiaomi 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi PowerBank 6 месеци / Garanci për PowerBank Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi слушалки 6 месеци / Garanci për kufje Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi диспензери 6 месеци / Garanci për dispenzuesve Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi звучници 6 месеци / Garanci për folësit Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi адаптер 6 месеци / Garanci për përshtatës Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi батерија за скутер 6 месеци/ Garancia e bateri skuteri Xiaomi 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi скутер,рутер, брич, алат, фен за коса,правосмукалка,TV Box, четка за заби,пројектор,Humidifier,чајник,сензор,para, Mi Camera,точак, прочитувач на воздух, часовник,телефон, Mi bands и греалки 12 месеци / Garanci për skuterin Xiaomi, ruter, brisk, Mjetet, fen për flokë, fshesë me korrent, TV Box, furçë dhëmbësh, projektore, Humidifier, kazanët, sensorë, monitoruesit ,peshore, Mi Camera, тоçак, pastrues ajri, shikoni dhe ngrohje për 12 muaj.
- *Гаранција на Xiaomi Mi Bands и телефони 24 месеци / Garanci për Xiaomi Mi Bands dhe telefon 24 muaj
- *Гаранција на Segway тротинети 24 месеци/ Garanci për skuterët Segway 24 muaj
- *Гаранција на SharkNinja производи 24 месеци/ Garancia e produkteve Shark për 24 muaj

Гаранција за ACER/PackardBell Преносен Компјутер/ Garancia e laptopit ACER/PackardBell	Физичко лице 24 месеци/ Personi fizik 24 muaj	Правно лице 12 месеци/ Person juridik 12 muaj
--	---	---

